

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014
УНИКА АД Скопје



СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

1.	ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)	1-2
2.	ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)	3-5
3.	ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ	6-7
4.	ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	8-9
5.	БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10-69

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Собранието на Акционерите и Одбор на Директори на УНИКА АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на **УНИКА АД Скопје** (во понатамошниот текст “Друштвото”), кои што го вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2014 година, како и билансот на успех, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, и интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиски извештаи, даваат вистинска и објективна слика на финансиската состојба на УНИКА АД Скопје, заклучно со 31 декември 2014 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.


Извештај за останати правни и регулаторни барања

Годишниот извештај подготвен од страна на Менаџментот во согласност со барањата на Законот за трговски друштва, член 384.

Менаџментот е одговорен за подготвувањето на Годишната сметка и Годишниот извештај на Друштвото, кои се одобрени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 24 февруари 2015.

Според барањата на Законот за ревизија, известуваме дека историските информации прикажани во Годишниот извештај подготвен од страна на Менаџментот на Друштвото во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва е конзистентен во сите материјални аспекти со финансиските информации прикажани во Годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото, на крајот на и за годината која завршува на 31 декември 2014 година.


Управител



Љубе Ѓорѓиевски



Овластен ревизор



Љубе Ѓорѓиевски

ПрајсвотерехаусКуперс РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

Скопје,
21 април 2015

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)
Година што завршува на 31 декември 2014

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200	5	617.633.113	565.372.101
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201		566.907.066	532.157.488
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		629.069.947	638.138.176
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		16.247.004	16.247.004
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		49.217.106	61.704.234
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		(6.805.140)	24.235.796
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		(3.503.911)	(3.793.654)
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210		20.906.050	17.626.295
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		-	-
2.1 Приходи од наемнини	213		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		-	-
3. Приходи од камати	216	13	16.004.090	16.449.528
4. Позитивни курсни разлики	217	14	1.259.981	1.176.767
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		-	-
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		-	-
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223	13	3.641.979	-
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223a	7	2.437.051	2.437.051
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224	7	15.868.252	12.506.949
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	7	11.514.694	644.318
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		588.361.996	547.417.405
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	6	288.675.408	198.343.568
1. Бруто исплатени штети	228		247.876.130	185.983.013
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		4.699.056	4.558.358
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		5.567.357	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		10.585.574	-
5. Промени во бруто резервите за штети	232		64.540.316	14.743.913
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		2.889.051	(2.175.000)
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235		(804.586)	(118.020)
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		-	-
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		(804.586)	(118.020)
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		(804.586)	(118.020)
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2014

III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248		9.873.191	9.444.682
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		9.873.191	9.444.682
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		208.368.159	187.720.635
1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255)	252		104.531.022	103.773.045
1.1 Провизија	253	8	92.811.308	69.279.920
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253a	10	38.971.571	36.871.408
1.3 Останати трошоци за стекнување	254	9	10.791.609	8.678.778
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		(38.043.466)	(11.057.061)
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		103.837.137	83.947.590
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		6.329.738	5.222.109
2.2 Трошоци за вработените (258a+258b+258в+258г+258д)	258	10	45.465.399	32.890.384
2.2.1 Плати и надоместоци	258a		30.180.804	22.398.859
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258b		2.729.993	1.988.533
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		11.093.470	8.444.950
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		38.904	38.733
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		1.422.228	19.309
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	10	3.146.761	5.183.966
2.4 Останати административни трошоци (260a+260б+260в)	260	12	48.895.239	40.651.131
2.4.1 Трошоци за услуги	260a		29.577.329	22.896.091
2.4.2 Материјални трошоци	260б		12.545.207	13.265.218
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		6.772.703	4.489.822
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		6.010.117	4.292.871
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		788.757	-
2. Трошоци за камати	263	13	3.608.545	3.493.138
3. Негативни курсни разлики	264	14	1.612.815	799.733
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-
6. Останати трошоци од вложувања	270		-	-
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	11	44.117.925	50.494.422
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273		44.117.925	50.494.422
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274		28.871.072	96.784.157
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУПУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275		3.250.710	455.090
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		29.271.117	17.954.696
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	15	4.568.398	5.841.948
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		24.702.719	12.112.748
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
На 31 декември 2014**

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	17	3.499.677	3.325.105
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		3.499.677	3.325.105
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		652.799.101	589.509.467
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+007+008+009+010+011+012)	005	16	87.095.252	78.598.429
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006		58.692.155	78.598.429
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008		58.692.155	78.598.429
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009		28.403.097	-
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011		28.403.097	-
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013	19	20.774.268	22.164.949
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		20.774.268	22.164.949
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		544.929.581	488.746.089
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	18	207.459.742	200.649.896
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		12.554.591	10.090.721
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		194.905.151	190.559.175
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025		-	-
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		-	-
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030		-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		-	-
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	19	337.469.839	288.096.193
4.1 Дадени депозити	036		337.469.839	288.096.193
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 останати заеми	038		-	-
4.4 Останати пласмани	039		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)
На 31 декември 2014

В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		7.829.832	8.444.692
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		4.055.781	7.559.692
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		3.774.051	885.000
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизиционата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		441.205	47.000
1. Одложени даночни средства	052		-	-
2. Тековни даночни средства	053		441.205	47.000
Г. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		154.510.925	187.673.379
И. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	20	131.220.543	156.976.491
1. Побарувања од осигуреници	056		131.220.543	156.928.473
2. Побарувања од посредници	057		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		-	48.018
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059	21	3.837.363	410.873
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		3.231.543	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		605.820	410.873
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	21	19.453.019	30.286.015
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		10.735.066	23.900.442
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		7.769.554	5.617.129
3. Останати побарувања	066		948.399	768.444
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067			-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		37.503.629	39.019.630
И. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	16	7.925.396	5.362.447
1. Опрема	070		7.925.396	5.362.447
2. Останати материјални средства	071		-	-
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072		29.578.233	33.657.183
1. Парични средства во банка	073	22	29.578.178	33.642.838
2. Парични средства во благајна	074		55	14.345
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078		71.072.371	33.028.905
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	080		71.072.371	33.028.905
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		-	-
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		-	-
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З)	083		927.656.740	861.048.178
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		75.423.798	75.835.444

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжение)

На 31 декември 2014

ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085		323.018.148	298.315.429
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086	26	184.002.981	184.002.981
1. Запишан капитал од обични акции	087		184.002.981	184.002.981
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неплатен капитал	089		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		-	-
1. Материјални средства	092		-	-
2. Финансиски вложувања	093		-	-
3. Останати ревалоризациони резерви	094		-	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		51.344.512	47.306.929
1. Законски резерви	096		51.344.512	47.306.929
2. Статутарни резерви	097		-	-
3. Резерви за сопствени акции	098		-	-
4. Откупени сопствени акции	099		-	-
5. Останати резерви	100		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		62.967.936	54.892.771
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		24.702.719	12.112.748
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106		567.690.669	510.760.079
I. Бруто резерви за преносни премии	107	23	259.791.956	266.597.096
II. Бруто математичка резерва	108		-	-
III. Бруто резерви за штети	109	24	307.898.713	243.358.397
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		-	804.586
V. Бруто еквилизациона резерва	111		-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		1.327.064	-
1. Резерви за вработени	115		1.327.064	-
2. Останати резерви	116		-	-
Г. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117		60.499	5.532.642
1. Одложени даночни обврски	118		-	-
2. Тековни даночни обврски	119		60.499	5.532.642
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		-	-
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121		35.560.360	46.440.028
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		6.205.999	3.819.990
1. Обврски спрема осигуреници	123		6.164.765	1.952.045
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		41.234	1.867.945
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126		7.921.208	21.816.372
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		7.921.208	21.816.372
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	25	21.433.153	20.803.666
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		6.790.522	13.458.999
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		6.199	123.532
3. Останати обврски	133		14.636.432	7.221.135
З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134		-	-
С. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З+С	136		927.656.740	861.048.178
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137		75.423.798	75.835.444

Овие финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 24 февруари 2015.

Саимир Дхеми

Генерален Директор

Борче Богески

Финансов Директор

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ
Година што завршува на 31 декември 2014

Позиција	Број на позиција	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви			Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
						Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	184.002.981	-	4.423.240	38.695.906	-	-	43.119.146	-	-	46.517.210	12.563.344	286.202.681
Промена во сметководствените политики	I1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	184.002.981	-	4.423.240	38.695.906	-	-	43.119.146	-	-	46.517.210	12.563.344	286.202.681
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.112.748	12.112.748
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.112.748	12.112.748
Несопственички промени во капиталот	III2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IV	-	-	-	4.187.783	-	-	4.187.783	-	-	8.375.561	(12.563.344)	-
Зголемување, намалување на акционерскиот капитал	IV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	-	4.187.783	-	-	4.187.783	-	-	8.375.561	(12.563.344)	-
Состојба на 31 декември претходната деловна година	V	184.002.981	-	4.423.240	42.883.689	-	-	47.306.929	-	-	54.892.771	12.112.748	298.315.429

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ (продолжение)**Година што завршува на 31 декември 2014**

Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	184.002.981	-	4.423.240	42.883.689	-	-	47.306.929	-	-	54.892.771	12.112.748	298.315.429
Промена во сметководствените политики	VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	184.002.981	-	4.423.240	42.883.689	-	-	47.306.929	-	-	54.892.771	12.112.748	298.315.429
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.702.719	24.702.719
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.702.719	24.702.719
Несопственички промени во капиталот	VIII2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IX	-	-	-	4.037.583	-	-	4.037.583	-	-	8.075.165	(12.112.748)	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	-	4.037.583	-	-	4.037.583	-	-	8.075.165	(12.112.748)	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	184.002.981	-	4.423.240	46.921.272	-	-	51.344.512	-	-	62.967.936	24.702.719	323.018.148

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2014

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	643.102.830	589.631.167
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	608.697.195	571.040.645
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	26.822.990	4.558.358
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	7.582.645	14.032.164
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	582.809.771	489.290.780
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	258.321.199	190.670.566
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	58.719.985	73.298.995
4. Надоместоци и други лични расходи	310	77.115.331	69.703.750
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	78.229.741	65.938.801
6. Платени камати	312	3.608.545	3.493.138
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	14.427.431	-
8. Останати одливи од редовни активности	314	92.387.539	86.185.530
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	60.293.059	100.340.387
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	-	-
B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	262.844.199	106.078.622
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	1.246.095	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	248.508.173	97.640.920
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	-	-
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	-	-
8. Приливи од камати	325	13.089.931	8.437.702
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	326.746.040	196.868.942
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	601.959	-
2. Одливи по основ на материјални средства	328	19.764.764	7.048.916
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	2.266.237	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	304.113.080	189.820.026
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	-	-
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	63.901.841	90.790.320

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2014

В. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	117.334	387.843
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	117.334	387.843
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	117.334	387.843
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	905.947.029	695.709.789
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	909.673.145	686.547.565
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	-	9.162.224
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	3.726.116	-
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	33.657.183	24.117.925
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	(352.834)	377.034
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))	353	29.578.233	33.657.183

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштвото за осигурување УНИКА АД, Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е акционерско друштво регистрирано во Република Македонија, основано на 15 Април 2004 година под СИГАЛ АД Скопје. Друштвото е основано од СИГАЛ ш.а Тирана, Албанија. Во текот на 2007 година групацијата СИГАЛ станува член на УНИКА групацијата од Австрија, по што Друштвото го менува називот во СИГАЛ УНИКА ГРУП АВСТРИЈА АД Скопје. На собранието на акционерите одржано на ден 20 февруари 2009 година, Друштвото го смени називот во УНИКА АД Скопје.

Како основач со 99,95% сопственост на капиталот се јавува Сигал Уника Груп Австрија Ш.А Тирана, со сопственост на 1.880 акции и Uniqa International Beteiligungs Verwaltungs GMBH Austria, со сопственост на 1 акција (0,05%). Основачкиот капитал се сосостои од 1.881 обични акции со номинална вредност од 1.595 еур.

Седиштето на Друштвото е на бул.ВМРО бр.3, 1000 Скопје.

На 31 декември 2014 Друштвото има 109 вработени (2013: 100 вработени).

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за осигурување на имоти, како и спроведување на мерки за спречување, намалување и отстранување на штетите и ризиците што ги загрозуваат нивните имоти. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на неживотно осигурување во согласност со Законот за Супервизија во Осигурувањето преку следните класи на осигурување:

- Осигурување од последици на несреќен случај - незгода (класа 1)
- Здравствено осигурување (класа 2)
- Осигурување на моторни возила (класа 3)
- Осигурување на шински возила (класа 4)
- Осигурување на воздухопловни средства (класа 5)
- Осигурување на стоки при превоз - карго (класа 7)
- Осигурување на имот од пожар и природни непогоди (класа 8) - други имотни осигурување (класа 9)
- Осигурување од одговорност при употреба на моторни возила (класа 10)
- Осигурување од одговорност при употреба на воздухопловни средства (класа 11)
- Општо осигурување од одговорност (класа 13)
- Осигурување на туристичка помош (класа 18)

Финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Управен Одбор на 24 февруари 2015 година.

Членови на Одбор на Директори

Членовите на Одбор на Директори во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Саимир Дхамо, Претседател на УО
- Босилна димитрова, член на УО
- Билјана Стојанов

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Авни Понари, Претседател на надзорен одбор
- Арбен Чаволи, Независен член на надзорен одбор
- Алма Тотокоци, Член на надзорен одбор

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Извештај за усогласеност

Во сите материјални аспекти, овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РМ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 48/10, 24/11, 166/2012, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14), законските одредби од Законот за супервизија на осигурувањето (Сл. Весник 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10, 44/2011, 127/11 и 107/2011) и Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ бр. 159/2009, 164/2010 и 107/2011), кадешто беа објавени Меѓународните сметководствени стандарди за финансиско известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 17 и Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32. МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20 и КТМФИ 21 не се вклучени во Правилникот за водење сметководство и не се применуваат од страна на Друштвото. МСФИ (вклучувајќи МСФИ1), претходно познати како МСС (Меѓународни сметководствени стандарди), беа иницијално објавени во Службен весник во 1997 година и оттогаш беа неколку пати ажурирани. Последното ажурирање беше во декември 2010 година.

Исто така, согласно Законот за супервизија на осигурувањето, (Сл весник на РМ 67/2010, 44/2011), Агенцијата за супервизија на осигурување има пропишано подзаконски акти и правилници од кои ги издбојуваме следниве:

- Правилник за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување (сл. весник на РМ 148/2010, 41/2011,)
- Правилникот за формата и содржината на билансните шеми и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Сл весник на РМ 5/2011, 41/2011, 64/2011, и 180/30 декември 2013);
- Правилник за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно ограничување (Сл весник на РМ 64/2011, 127/2014)
- Правилник за формата и содржината на ревизорскиот извештај и минималниот опфат на ревизија на друштвата за осигурување и реосигурување (сл. весник 169 - 2010)
- Правилник за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување (Сл весник на РМ 30/2012)
- детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата
- за осигурување;
- Правилник за методот за пресметка на коефициентот на пресметка на ликвидност и минималната ликвидност (сл. весник 64 - 2011)
- Правилник за формата и содржината на Извештајот за вреднување на ставките во Билансот на состојба (сл. весник 67 - 2011)
- Правилник за пресметка на потребното ниво на маргина на солветност (сл. весник 5/ 2011, 41/2011)
- Метод за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за изготвување на финансиските извештаи (Службен весник 169/2010, 141/2013);
- Правилник за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви (Службен весник 158/2010, 169/2010, 41/2011 и 180/30 декември 2013).

Сметководствената законска регулатива е со важност од 2011 година. Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа издадени во Службен весник, како што е презентирано погоре.

2.2. Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историската вредност.

2.3. Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари ("МКД" или "денари"), кој е функционална валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во македонски денари.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2.4 Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи, во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, Законот за супервизија во осигурување и останатите пропишани законски и подзаконски норми од Агенцијата за супервизија на осигурување " изискува од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги во предвид околностите, и претставуваат основа за донесување на судови за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и основните претпоставки постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

Информациите во врска со расудувањата направени од менаџментот во примената на сметководствените стандарди кои имаат значително влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 4.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија Законот за супервизија во осигурување и останатите пропишани законски и подзаконски норми од Агенцијата за супервизија на осигурување " изискува од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и основните претпоставки постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

Заради усогласување на презентацијата на податоците со тековниот период на известување, направени се одредени рекласификации на износите во финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2013. Таквите рекласификации, меѓутоа, не предизвикаа значајни промени во содржината и формата на финансиските информации содржани во финансиските извештаи.

Информациите во врска со расудувањата направени од менаџментот во примената на сметководствените стандарди кои имаат значително влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 4.

2.5 Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност.

Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот. Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР). Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2014 и 2013 година беа како што следи:

	2014	2013
	МКД	МКД
1 ЕУР	61,4814	61,5113

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Приходи по основ на премии за осигурување

Приход е бруто приливот на економски користи во текот на периодот кој произлегува од редовните активности на ентитетот кога тие приходи ја зголемуваат главнината (капиталот), освен оние зголемувања кои се однесуваат на придонесите на учесниците во главнината (акционерите).

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува.

Приходите се признаваат ако истовремено се зголемат средствата или се намалат обврските. Приходот се признава само кога е веројатно дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за Друштвото. Кога ќе се јави неизвесност во врска со наплатливоста на износот кој веќе е вклучен во приходот, ненаплатливиот износ, или износот чиешто надоместување не е повеќе веројатно се признава како расход, а не како корекција на износот на приходот којшто бил првично признаен.

Приходот од продажба на услуги треба да биде признаен кога ќе бидат исполнети сите од следниве услови:

- износот на приходот може веродостојно да се измери;
- веројатно е дека трансакцијата ќе донесе економски користи за ентитетот;
- Процентот на завршеност на трансакцијата на датата на известување може веродостојно да се измери; и
- трошоците направени за трансакцијата и трошоците за довршување на трансакцијата може веродостојно да се измерат.

Нето приходите по основ на премии за осигурување ја претставуваат бруто полисираната премија за осигурување, коригирана за промената на преносната премија, намалена за бруто полисираната премија за реосигурување, коригирана за промената во преносната премија предадена во реосигурување.

Бруто полисирана премија за осигурување ја претставува вкупната договорена премија за осигурување, без одбивање на ставките за попусти и рабати.

Бруто полисирана премија предадена во реосигурување го претставува вкупниот износ да договорена премија со реосигурувачот, без одземање на попустите и рабатите.

Класификација на договорите за осигурување и реосигурување

Договорите за осигурување се дефинираат како договори со кои Друштвото прифаќа значаен осигурителен ризик при отпочнувањето на договорот, согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен иден осигурен настан неповолно влијае на осигуреникот.

Важноста на осигурителниот ризик зависи истовремено од веројатноста на осигурителниот настан и степенот на потенцијалниот ефект.

Кога еден договор ќе биде класифициран како договор за осигурување, тој важи како таков до истекот на неговиот рок на важност, односно се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат, дури и ако осигурителниот ризик значајно се намали во текот на тој период.

Договорот за реосигурување е вид на договор за осигурување издаден од еден Осигурувач (Реосигурувач) за да ги надомести загубите на друг Осигурувач (цедент) настанати врз основа на еден или повеќе договори издадени од цедентот.

Реосигурител е странката која има обврска според договорот за реосигурување да му надомести на цедентот ако се случи осигурен настан.

Признавање

Бруто полисираните премии за осигурување се признаваат во моментот на склучување на договорите за осигурување, односно со отпочнување на скаденцата на полисата. Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето – про-рата темпорис методата.

Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Бруто полисираните премии предадени во реосигурување се признаваат во моментот на склучување на договорите за реосигурување. Моментот на признавањето на бруто полисираната премија не зависи од

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

периодот на ризик кој го покрива договорот за реосигурување. Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како резерва за преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето - про-рата темпорис методата и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот..

Цедираната премија се признава како трошок во билансот на успех во согласност со склучените договори за реосигурување. Повратите по реосигурување се евидентираат како приход во билансот на успех. Доколку средството за реосигурување е намалено поради обезвреднување цедентот ќе ја намали неговата сметководствена вредност и ќе ја признае загубата поради оштетување во добивка или загуба. Вредноста на средството е намалена поради обезвреднување кога има објективен доказ дека цедентот може да не ги прими сите износи кои му следат според договорот за реосигурување.

Мерење

Бруто полисирана премија за осигурување

Бруто полисираната премија за осигурување се мери по објективната вредност на премијата која што треба да се добие од договорната страна, во комерцијални услови. Обично тоа ја претставува вредноста на полисата наведена во договорот за осигурување. При почетното признавање бруто полисираната премија не се намалува за трошоци како што се:

- попусти за износи наведени во самите договори (деловна соработка, важни клиенти и сл.);
- попусти за купување на пакети на договори за осигурување;
- попусти за плаќање во готово;
- провизии за агенти;
- евентуални даноци и останати давачки и сл.

Во случај на идентификувани кредитни загуби за ненаплативост уште во моментот на признавање на приходот Друштвото не ги намалува приходите од бруто полисирана премија за износот на проценетите кредитни загуби. Овие загуби се евидентираат како исправка на вредност/обезвреднување на побарувањата и се прикажуваат како расход за периодот.

Сите трошоци направени за стекнување на полисите за осигурување се признаваат како трошоци во добивката или загубата на Друштвото во периодот за во кој се настанати.

Бруто полисирана премија предадена во реосигурување

Бруто полисираните премии предадени во реосигурување почетно се евидентираат по објективната вредност на договорните економски користи кои се одлеваат од Друштвото. Сите намалувања за трошоците содржани во договорот за реосигурување претставуваат дел од бруто полисираната премија предадена во реосигурување. Овие намалувања ги вклучуваат евентуалните попусти и работи договорени со реосигурувачот.

Делот од преотстапената премија за реосигурување која се однесува за последователниот период се третира како незаработен дел од премијата за реосигурување на крајот на периодот на известување.

3.2 Трошоци по основ на штети по договори за осигурување

Класификација

Трошоците по основ на штети по договори за осигурување ги вклучуваат:

- трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети;
- трошоците за настанати, пријавени, но неисплатени штети;
- трошоците за настанати, но непријавени штети.

Трошоците за настанати, пријавени, но неисплатени штети и трошоците за настанати, но непријавени штети, ја претставуваат разликата во соодветните резерви по основ на договори за осигурување.

Признавање на трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети

Трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети се признаваат како трошок врз основа на фактички исплатените износи на осигурениците кои ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на штетите коишто произлегуваат од настани што се случиле во текот на годината и се еднакви на износите утврдени на пресметковна основа бидејќи настануваат во истиот сметководствен период.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Овие трошоци се признаваат во добивката или загубата на Друштвото во моментот кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Поради краткиот период од моментот на ликвидирање до моментот на исплатата на штетата, Раководството смета дека разликата која што би настанала како последица на таквото признавање не е материјална за финансиските извештаи. Истовремено, Раководството смета дека овој сметководствен третман дава пореален приказ за донесување на одлуки на корисниците на финансиските извештаи.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност.

Мерење на трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети

Трошоците за настанати, пријавени и исплатени штети се мерат по објективната вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент на паричните средства кои ќе бидат исплатени за измирување на обврската.

3.3 Приходи

Приходите се мерат според објективната вредност на надоместокот кој што е примен или се побарува. Приходите се признаваат ако истовремено се зголемат средствата или се намалат обврските.

Приходот се признава само кога е веројатно дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе претставуваат прилив за претпријатието.

а) Приходи и расходи од камати

Класификација

Приходите или расходите од камати може да произлезат од:

- парични средства и парични еквиваленти;
- депозити во банки;
- вложувања во должнички хартии од вредност;
- друго.

Признавање

Приходот/расходот од камата се признава со употреба на методот на ефективна камата, кога:

- постои веројатност дека економските користи од трансакцијата ќе бидат прилив/одлив за Друштвото;
- постои можност за веродостојно мерење на приходот/расходот од камата.

Ефективна каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство или обврска (или каде што е соодветно, пократок период) на сегашната вредност на финансиското средство или обврска.

Премијата/дисконтот на побарувањето или обврската е дел од амортизираната набавна вредност и затоа не се вклучува во трансакциските трошоци, туку се признава како компонента од приходите/расходите од камата, во периодот на пресметка и разграничување. Премијата/дисконтот на побарувањето или на обврската се амортизира во рамки на периодот на достасување на финансискиот инструмент, или кога е соодветно, во пократок период.

Мерење

Приходите/расходите од камати се признаваат со користење на методот на ефективна камата. Пресметката ги вклучува сите платени или примени надоместоци, трансакциските трошоци и премии/дисконти помеѓу договорните страни. Притоа, се зема предвид договорениот паричен тек.

Приходите/расходите од камати се распределуваат во рамките на еден извештаен период, со споредување на амортизираната набавна вредност на финансискиот инструмент на почетокот на периодот и онаа на крајот на периодот на известување.

3.4 Расходи

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Во политиката за признавање расходи, друштвото се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во финансиските извештаи.

а) Трошоци за стекнување на полиси за осигурување

Трошоците за стекнување на полиси за осигурување вклучуваат:

- провизии за агенти,
- трошоци за реклами и маркетинг,
- трошоци за печатење на полиси за осигурување,
- трошоци за репрезентација, и
- други трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување.

б) Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во извештајот за сеопфатна добивка според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат добивката или загубата како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

3.5 Користи за вработените

Планови за дефинирани придонеси

Друштвото врши уплата кон дефинираните планови за придонеси за користи по престанок на вработувањето во согласност со националното законодавство. Придонесите врз основа на платите се уплатуваат до националните организации задолжени за исплата на пензиското осигурување. Не постои дополнителна обврска во однос на овие планови. Обврските за придонеси во дефинираните планови за придонеси се признаваат како расходи во периодот во кој настануваат, како дел од трошоците за вработени.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат како расход кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период од вработените и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија. Овие користи на вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност. Не постои дополнителна обврска по заминувањето во пензија.

3.6 Данок на добивка (тековен и одложен)

Даночниот расход на периодот се состои од тековен и одложен данок. Данокот се признава во добивката и загубата, освен до степен до кој се однесува на ставки признаени во останатата сеопфатна добивка или директно во капиталот. Во овој случај, данокот исто така се признава во останатата сеопфатна добивка или директно во капиталот, соодветно.

Тековен данок на добивка

Почнувајќи од 1 јануари 2009 година па се до 31 декември 2013 година, Друштвото нема платено данок на добивка на добивката пред оданочување, додека добивката е распределена во форма на дивиденди и останати форми на дистрибуција на добивката во монетарен или немонетарен облик. 10% данок на добивка се пресметува на распределениот дел од добивката, во моментот на исплата на дивидендите. Дивидендата распределена на домашни правни лица беше изземена од оданочување со данок на добивка. Дивидендата распределена на физички лица и странски правни лица не беше изземена од оданочување со данок на добивка и обврска за плаќање на 10% данок на добивка настануваше во моментот на исплата на дивидендата.

Данокот на добивка се додаваше на непризнаените трошоци настанати во текот на фискалната година, намалени за износот на даночниот кредит и други даночни олеснувања. Данок на добивка на непризнаените трошоци се плаќаше без оглед дали друштвото остварило добивка или не.

Почнувајќи од 2014 година нов даночен режим стапи на сила, според кој основицата за пресметка на данокот на добивка се префрли од концептот на „распределба“ на добивката, на добивка пред оданочување. Новиот Закон за данок на добивка беше донесен и стапи на сила од 2 август 2014 година, но треба да се применува од 1 јануари 2015 и за добивката остварена во 2014 година.

Тековниот данок на добивка се пресметува на основа на даночните закони усвоени или значително усвоени на денот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба, во земјите во кои Друштвото оперира и генерира добивка која е предмет на оданочување. Повремено, Раководството ги оценува позициите во даночните пријави во однос на ситуациите каде апликативната даночна регулатива бара соодветни интерпретации. Раководството исто така пресметува резерви, кога е неопходно, врз основа на износите кои се очекува да бидат исплатени на даночните власти.

Одложен данок на добивка

Во согласност со даночната регулатива применлива од 1 јануари 2009 година до 31 декември 2013 година, даночната стапка за оданочување на нераспределената добивка практично беше сведена на нула, со оглед на тоа што данок на добивка се пресметуваше само кога добивката се распределуваше на странски правни лица. Согласно МСС 12.52А и ПКТ 25, одложените даночни средства и одложените даночни обврски треба да се мерат со примена на нераспределената стапка. Тоа резултираше со анулирање на одложените даночни средства и сите одложени даночни обврски со состојба на 31 декември 2009, како и анулирање на сите одложени даночни средства со состојба на 31 декември 2010, доколку постојат.

Почнувајќи од 1 јануари 2014, одложениот данок на добивка се признава за временските разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Сепак, одложените даночни обврски не се признаваат ако тие произлегуваат од почетното признавање на гудвил, одложениот данок на добивка не се пресметува ако произлегува од почетното признавање на средството или обврската од трансакција поинаква од деловна комбинација која во моментот на настанување нема влијание ниту врз сметководството ниту на оданочивата добивка или загуба. Одложениот данок на добивка се определува со примена на даночни стапки (и закони) кои се усвоени или значајно усвоени на денот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба и кои се очекува да се применуваат кога поврзаните одложени даночни средства се реализирани или одложените даночни обврски се подмирени.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Одложените даночни средства се признаваат само до степен до кој е веројатно дека идните оданочиви добивки ќе бидат на располагање и ќе можат да се искористат за порамнување со привремените разлики меѓу одложените даночни средства и обврски.

Одложените даночните средства и обврски се нетираат само кога постои законско право за порамнување на тековните даночни средства наспроти тековните даночни обврски и кога одложените даночни средства и обврски се однесуваат на данокот на добивка наплатен од страна истиот даночен орган, било да се од истото лице кое подлежи на оданочување или различни лица кои подлежат на оданочување, кои имаат намера да ги подмират износите на нетирана основа.

Друштвото нема признаено одложени даночни средства и обврски на 31 декември 2014 и 2013 година, бидејќи не постојат привремени разлики на овие датуми.

3.7 Недвижности и опрема

Класификација

Недвижности и опрема се материјални вложувања коишто:

- служат за административни цели;
- се очекува да бидат користени во повеќе од еден известувачки период, односно подолго од 1 година.

Признавање

Одредена ставка на недвижност и опрема се признава како средство кога е веројатно дека идните економски користи поврзани со средството ќе доведат до прилив на економски бенефити во Друштвото и кога набавната вредност на средството може веродостојно да се измери.

Ако составните делови на едно средство имаат различен корисен век на употреба или обезбедуваат користи за Друштвото на различен начин, тие составни делови се признаваат како одделни средства, со различни стапки и методи на амортизација.

Почетно мерење

При почетното признавање недвижностите и опремата се мерат според нивната набавна вредност.

Набавната вредност на недвижностите и опремата ја сочинуваат:

- набавна цена по одбивањето на сите трговски попусти и рабати;
- неповратни увозни давачки и даноци при купувањето;
- сите трошоци потребни да се доведе средството до локацијата и состојбата потребно за тоа да функционира на оној начин како предвиден од страна на раководството;
- почетно проценети трошоци за демантирање и отстранување на средството, како и за обновување на локацијата на која средството е лоцирано;

Трошоци кои претставуваат составен дел од набавната вредност на средството се:

- трошоци за подготовка на теренот за изградба на недвижностите и опремата;
- иницијални трошоци за доставување;
- трошоци за составување и монтирање на средствата;
- трошоци за професионални услуги.

Трошоци кои што не претставуваат составен дел од набавната вредност на недвижностите и опремата се:

- трошоци настанати за воведување на нов производ или услуга;
- административни и други општи трошоци

Оние оперативни трошоци кои не претставуваат дел од набавната вредност на средството, настанати пред средството да се стави во употреба, се признаваат како расход во добивката или загубата.

Последователните трошоци за недвижностите и опремата се капитализираат доколку се исполнети условите за признавање како средство. Сите трошоци кои не ја зголемуваат употребната вредност или го

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

продолжуваат животниот век на средството не се квалификуваат како трошоци кои може да се капитализираат на вредноста на средството, и се признаваат како расходи во периодот кога се настанати.

Трошоците за секојдневно одржување на недвижностите и опремата не се признаваат во набавната вредност на средството, и истите се признаваат како расход во периодот во кој се настанати.

Последователно мерење

Недвижностите и опремата се мерат според нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и за акумулираните загуби поради обезвреднување.

Амортизација

Амортизацијата е системска алокација на амортизирачкиот износ во текот на корисниот век на средството.

Секој составен дел од ставка на недвижностите и опремата, со набавна вредност која има значително учество во вкупната набавна вредност на ставката, се амортизира поодделно.

Амортизацијата за секој период се признава како трошок во билансот на успех на Друштвото, освен доколку трошоците за амортизација се квалификуваат за признавање во набавната вредност на некое друго средство.

Амортизирачкиот износ ја претставува набавната вредност на средството намалена за резидуалната вредност на средството.

Резидуалната вредност е проценетиот износ кој Друштвото би го добил при продажба на конкретното средство, во моментот на признавање, доколку средството во моментот на признавање е со старост и во состојба која што раководството ја очекува на крајот на корисниот век на средството. Резидуалната вредност на сите средства на Друштвото е нула денари.

Корисниот век на една ставка на недвижностите и опремата е периодот во кој што се очекува таа да биде користена од страна на Друштвото.

Амортизирачкиот износ на средството ќе биде алоциран на праволиниска основа во текот на корисниот век на средството.

Амортизацијата на средството започнува кога тоа е расположливо за употреба, а престанува на пораниот датум од:

- датумот на депризнавање,
- датумот на прекласифицирање на средството, како средство чувано за продажба.

За пресметување на вкупниот трошок на амортизација, различни делови/ставки на недвижностите и опремата кои имаат ист корисен век на употреба и ист метод на амортизација може да се групираат во исти амортизациски групи.

Проценетите годишни стапки на амортизација на недвижностите и опремата се како што следи:

Градежни објекти	2.5%
Компјутери	25%
Опрема и мебел	10% - 25%
Моторни возила	25%

Кога амортизираните средства се ставаат надвор од употреба, или на било кој начин се отуѓуваат, соодветната набавна вредност и исправката на вредноста се елиминираат од соодветните сметки.

Капиталните добивки или загуби реализирани со отуѓувањата се признаваат во добивката или загубата.

Корисниот век на употреба на недвижностите и опремата, методот на амортизација и резидуалната вредност се ревидираат еднаш годишно и доколку проценките се различни од претходните проценки, промената се евидентира проспективно, како промена во сметководствената проценка.

Депризнавање

Недвижностите и опремата кои се дефинитивно повлечени од употреба или отуѓени се отпишуваат од билансната евиденција.

3.8 Нематеријални средства

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Класификација

Нематеријално средство е немонетарно средство, без физичка содржина, коешто може самостојно да се идентификува. Критериумите за идентификација се исполнети кога:

- средството е одделиво, односно може да биде одделено од Друштвото и продадено, пренесено, лиценцирано, изнајмено, или заменето; или
- средството произлегува од договорни, или од други законски права, без разлика дали тие права се преносливи или одделиви од Друштвото, или од други права и обврски.

Нематеријалните средства вклучуваат капитализирани трошоци за развој, софтвер (освен системски софтвер кој е компонента на хардверот) и други нематеријални средства, како права и лиценци кои се законски заштитени и кои неможат да бидат одземени од овластениот сопственик против негова желба (на пример патенти, права за копирање и други комерцијални права). Системскиот софтвер кој е составен дел на хардверот се признава како составен дел на хардверот со кој е набавен. Во случај на засебна набавка на вакви лиценци, кои при самата набавка не се врзани со конкретно средство, се признаваат како нематеријални средства.

Признавање

Нематеријалното средство се признава доколку ја исполнува дефиницијата за нематеријални средства и доколку ги исполнува следните критериуми за признавање:

- да е веројатно дека идните економски користи, кои му се припишуваат на средството, ќе претставуваат прилив во Друштвото; и
- набавната вредност на средството да може веродостојно да се измери.

Интерно создадените нематеријални средства, како што се интерно создадениот гудвил, брендovите, издавачките авторски права, листата на клиенти и слични ставки, не се признаваат како нематеријални средства, бидејќи не можат јасно да се одделат од развивањето на бизнисот како целина. Сите трошоци за истражување треба да се признаат како трошок кога ќе настанат. Другите трошоци, кои не се признаваат како нематеријални средства, вклучуваат трошоци за започнување на бизнисот, обука, реклама и трошоци за преместување. Овие треба да се признаат како трошок кога ќе настанат.

Мерење

Почетно, нематеријалните средства се мерат по нивната набавна вредност. Последователно, нематеријалните средства се мерат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и за акумулираните загуби поради обезвреднување.

Корисен век на употреба

Друштвото нема да класификува нематеријални средства како средства со бесконечен/недефиниран век на употреба.

Амортизација

Вкупниот износ на амортизацијата на нематеријалните средства се амортизира систематски за време на нивните корисни векови. Амортизацијата започнува кога средството е расположливо за употреба. Резидуалната вредност на сите нематеријални средства е нула денари. Друштвото ја користи праволиниската метода за пресметка на трошокот за амортизација за сите нематеријални средства. Проценетата годишна стапки на амортизација на нематеријалните средства се како што следи:

Нематеријални средства	25%
------------------------	-----

Корисниот век на употреба, методот на амортизација и резидуалната вредност се проверат еднаш годишно, на крајот на финансиската година.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Отуѓување

Нематеријалното средство се депризнава при неговото отуѓување или кога не се очекуваат идни економски користи од неговата употреба или отуѓување.

Добивките и загубите кои произлегуваат од отуѓувањето на нематеријалните средства се определуваат како разлика помеѓу нето-приносите од отуѓувањето и сметководствената вредност на средството и се признаваат во добивката или загубата.

3.9 Средства земени под наем - наемател

Наемите на средства во услови кога Друштвото ги презема суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста се класифицирани како финансиски наем. При почетното признавање средството земено под наем се мери според пониската од неговата објективна вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно на почетното признавање, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика применлива на тоа средство.

Сите останати наеми се класифицираат како оперативни наеми, а средствата под наем не се признаваат во извештајот на финансиска состојба на Друштвото.

3.10 Финансиски инструменти

Вложувања во заеднички контролирани ентитети

На 31 декември 2014 година, вложувањата во заеднички контролирани ентитети во износ од 20.774.268 денари (2013: 22.164.949 денари) се однесуваат на основачки удел во Националното Биро за Осигурување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Македонија. Националното биро за осигурување (во натамошниот текст: Биро) се основа со цел да овозможи примена на меѓународните договори за осигурување на сопствениците, односно корисниците на моторни возила од одговорност за штети причинети, со употреба на моторно возило, на трети лица, да ги претставува друштвата за осигурување од Република Македонија во меѓународните организации и институции за осигурување како и за вршење на други работи предвидени со Договорот за основање на Националното Биро за осигурување бр.01001-02/98 склучен на 11.12.1997 како правен следбеник зна Националното биро за зелена карта.

Националното Биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат вложени каматоносни депозити кои се чуваат на посебни сметки во банки. Националното Биро за Осигурување е обврзано да не ги вложува овие средства и да го врати депозитот на секој член при престанување на неговото работење со осигурување на моторни возила.

Недеривативни финансиски средства

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата и депозитите на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства (вклучувајќи ги средствата определени според објективна вредност преку добивката или загубата) почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот.

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од финансиското средство со трансакција во која се пренесени суштински сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кој е креиран или задржан од страна на Друштвото се признава како посебно средство или обврска.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба кога, и само кога, Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера или да ги порамни трансакциите на нето основа или да го реализира средството и да ја порамни обврската истовремено.

Недеривативните финансиски инструменти на Друштвото се класификуваат во следните категории: финансиски средства чувани до достасаност, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи-за-продажба.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Вложувања чувани до достасаност

Доколку Друштвото има позитивна намера и можност да ги чува должничките хартии од вредност до доспевање, тогаш таквите финансиски средства се класификуваат како вложувања чувани до достасаност. Ваквите средства почетно се признаени по објективната вредност плус било какви директно поврзани трансакциските трошоци. Последователно на почетното признавање финансиските средства чувани до достасаност се мерат според амортизирана набавна вредност користејќи го методот на ефективна камата, намалена за било какви загуби поради обезвреднување. Било каква продажба или рекласификација на повеќе од незначителен износ на вложувања чувани до доспевање кои не се блиски до достасувањето, би резултирало со рекласификација на сите вложувања кои се чуваат до доспевање во расположливи за продажба, и би резултирало во забрана за Друштвото да класификува вложувања во хартии од вредност како чувани до доспевање во тековната и следните две финансиски години.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не котираат на активен пазар. Ваквите средства почетно се признаени по објективната вредност плус трансакциските трошоци кои директно се припишуваат на стекнувањето на финансиското средство. Последователно на почетното признавање, кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата, намалена за загубите поради обезвреднување.

Кредитите и побарувањата содржат парични средства и парични еквиваленти, побарувања од купувачи и другите побарувања и дадени депозити.

Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од парични средства на жиро сметка, благајна и краткорочни депозити во банки со оригинален рок на достасаност од три или помалку месеци од денот на стекнувањето.

Финансиски средства расположливи-за-продажба

Финансиски средства расположливи-за-продажба се недеривативни средства кои се определени како финансиски средства расположливи-за-продажба или не се квалификувани во некоја друга категорија на финансиски средства. Последователно на почетното признавање, тие се мерат по објективна вредност и промените кои произлегуваат, освен загубите поради обезвреднување, се признаваат директно во останатата сеопфатна добивка и се прикажуваат во ревалоризациона резерва во капиталот. Кога вложувањето се депризнава, добивката или загубата акумулирана во капиталот се рекласификува во добивката или загубата. На датумот на билансот на состојба Друштвото нема финансиски средства расположливи за продажба.

Недеривативни финансиски обврски

Друштвото почетно ги признава издадените должнички хартии од вредност и субординираните обврски на датумот на кој тие настануваат. Сите други финансиските обврски (вклучувајќи ги обврските кои се по објективна вредност преку добивката или загубата) почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба кога, и само кога, Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Не-деривативните финансиски обврски вклучуваат обврски кон добавувачи и останати обврски.

Таквите финансиски обврски почетно се признаваат по објективна вредност плус било какви директно поврзани трансакциски трошоци. Последователно на почетното признавање, овие финансиски обврски се мерат според амортизирана набавна вредност користејќи го методот на ефективна камата.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3.11 Разграничени трошоци за стекнување на полиси за осигурување

Трошоците за стекнување на полиси за осигурување вклучуваат:

- провизии за агенти и варијабилан дел од плата,
- трошоци за реклами и маркетинг,
- трошоци за печатење на полиси за осигурување,
- трошоци за репрезентација, и
- други трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување.

Горенаведените трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување, кои настануваат во финансискиот период, се разграничуваат до степен до кој што ќе се покријат од идните приходи.

Согласно инструкциите на групацијата, Друштвото изврши промена во опфатот на трошоците кои се квалификуваат за стекнување на полиси. Секоја промена во рамките на опфатот на трошоците кои се квалификуваат како трошоци за стекнување на полиси за осигурување се смета како промена во сметководствена процена и се применува проспективно.

Мерење

Одложените трошоци за стекнување се амортизираат со трошоци пропорционално со признаениот приход од премијата, како што следува:

Едногодишни договори

Одложените трошоци за стекнување (DAC) се амортизираат на истиот начин кој се користи за амортизација на незаработени премии – линеарна со времето.

Повеќегодишни договори

Просечното времетраење на еден договор се пресметува и се користи како период за линеарна амортизација на DAC.

Автоматски обновливи договори

Автоматски обновлив договор претставува дел од едногодишни договори, каде направените DAC на почетокот на договорот треба да се амортизираат во период со должина од просечно времетраење на договорот. Оваа пракса е доста честа на австрискиот пазар, бидејќи овде осигурителите се подготвени да платат провизија за стекнување бизнис бидејќи анализата на портфолиото покажува дека договорите имаат подолго времетраење од една година.

Просечното времетраење за повеќегодишни договори треба да се пресметува на секои 2 години, врз основа на податоците од портфолиото за последните 3 години. За цели на амортизација на DAC, просечното времетраење треба да претставува заокружен број години и затоа го земаме најголемиот заокружен број помал од нашиот резултат.

Доколку периодот на амортизација треба да се промени, минатата амортизација на DAC треба повторно да се пресмета со новата шема. Повторната пресметка ги зема предвид последните осигурени години d , каде d е бројот на години на амортизација. Истото се однесува и на случајот кога во DAC се внесуваат нови позиции на трошоци.

Препораката на актуарскиот оддел на групацијата „Уника“ е градење триаголник на DAC, каде кварталната амортизација на DAC може лесно да се следи. Доколку не се присутни врз основа на еден договор, информациите на DAC можат да се соберат на деловно ниво, но да се диференцираат на ниво на период на амортизација. Пример за триаголник на DAC може да се најде во додатокот.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Амортизацијата на DAC се врши или на ниво на еден договор или на деловно (под-деловно) ниво со константно времетраење на полиса. Минималната потребна грануларност е деловниот Стандарден пристап. Ако не е остварена врз основа на еден договор, амортизацијата на DAC се пресметува под претпоставка дека исплатата на трошоци за стекнување со текот на времето рамномерно се распределуваат и на тој начин вкупните трошоци за стекнување, платени во одреден период, се сметаат за платени приближно во средината на тој период.

3.12 Обезвреднување на средствата

Недеривативни финансиски средства

На секој датум на известување финансиското средство кое не е по објективна вредност преку добивката и загубата се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета обезвреднето доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

Како објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктурирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот банкротирал, негативни промени во платежната состојба на должниците или издавачите на Друштвото, економски услови кои кореспондираат со неисполнување на обврските или исчезнување на активниот пазар за хартии од вредност. Дополнително, за вложувања во сопственички инструменти, значителното или продолженото намалување на објективната вредност под неговата набавна вредност претставува објективен доказ дека средството е обезвреднето.

Кредити и побарувања

Друштвото издвојува загуби поради оштетување согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси кој стапи на сила од 1 јануари 2011 година. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во правилникот. Барањата на овој правилник се применуваат проспективно од денот на стапување во сила на истиот.

Заради вреднување на побарувањата по основ на премии за осигурување во согласност со Правилникот за вреднување на ставките од билансот на состојба, Друштвото ги класификува побарувањата по основ на премии за осигурување во следниве ризични категории, според на староста на побарувањата:

Категорија А	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги исполниле на датумот на достасување, и доцнат во измирувањето на своите обврски најмногу 30 дена од датумот на достасувањето на побарувањето
Категорија Б	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 31 ден до 60 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија В	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 61 ден до 120 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Г	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 121 ден до 270 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Д	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 271 ден до 365 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Ѓ	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле над 365 дена од датумот на достасување на побарувањето, како и тужени побарувања

Пресметката на исправката на вредност се врши со примена на следниве проценти на исправка директно на неизмирениот бруто износ на побарувањето, според ризичната категорија:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Ризична категорија	Период на доцнење на датумот на финансиските извештаи	% на исправка на вредност
Категорија А	до 30 дена	0%
Категорија Б	од 31 до 60 дена	10% - 30%
Категорија В	од 61 до 120 дена	31% - 50%
Категорија Г	од 121 до 270 дена	51% - 70%
Категорија Д	од 271 до 365 дена	71% - 90%
Категорија Ѓ	над 365 дена и тужени побарувања	100%

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност (останатите побарувања на Друштвото) се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на соодветните финансиски средства. Каматата на обезвреднетите средства продолжува да се признава. Кога последователен настан (на пример плаќање на долгот од страна на должникот) предизвика намалување на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.

Во текот на октомври 2013, Агенцијата за супервизија на осигурување направи измена во Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси согласно кои:

а) Сите побарувања по основ на премија за осигурување кај кои договорениот рок на доспевање утврден во договорот (полисата) за осигурување односно анексот кон договорот е утврден после датумот на истек на скаденцата по договорот за осигурување, друштвото врши исправка на вредност во износ од 100% од износот на овие побарувања, почнувајќи од првиот ден на истек на скаденцата по договорот за осигурување, без оглед на периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на должникот и

б) Сите побарувања по основ на регрес кај кои договорениот рок на доспевање утврден во спогодбата за наплата на регресниот долг склучена со регресниот должник е утврден после 365 дена од датумот на склучување на спогодбата, друштвото врши исправка на вредност во износ од 100% од износот на овие побарувања, почнувајќи од 366-от ден од денот на склучување на спогодбата, без оглед на периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на регресниот должник.

За горенаведените побарувања, до истекот на скаденцата по договорот за осигурување односно до 365-от ден од денот на склучување на спогодбата за наплата на регресниот долг, друштвото ги применува процентите на исправка на вредност дадени во табелата погоре.

Финансиски средства расположливи за продажба

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во ревалоризационата резерва во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од главницата во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камати.

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на расположливите-за-продажба должнички инструменти се намали, загубата се анулира низ добивката или загубата.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава во останата сеопфатна добивка.

Не-финансиски средства

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, се проценува на секој датум на известување за да се утврди дали постои било каква индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои, тогаш се проценува надоместливиот износ на средството. За нематеријалните средства кои имаат неодреден корисен век на траење или кои се уште не се расположливи за користење, надоместливиот износ се проценува секоја година во истото време. Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ.

Надоместливиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството или единицата која генерира пари.

За целите на тестирање на загубите поради обезвреднување, средствата кои неможат да се тестираат индивидуално се групирани заедно во најмалата група на средства којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или единица која генерира пари. За целта на тестирањето на загубата поради обезвреднување на гудвилот, предметот на тестот за оперативен сегмент, единиците кои генерираат пари на кои што гудвилот е распределен, се собрани така што нивото на кое се извршува тестирање на обезвреднувањето го одразува најниското ниво на кое гудвилот се следи за внатрешни цели на известувањето. Гудвилот стекнат во деловна комбинација се распределува во групи на единици кои генерираат пари за кои се очекува дека ќе имаат корист од синергиите на комбинацијата.

Корпоративните средства на Друштвото не генерираат посебни парични приливи и се користат од страна на повеќе од една единица која генерира пари. Корпоративните средства се распределени на единиците кои генерираат пари на разумна и конзистентна основа и се тестирани за обезвреднување како дел од тестирањето на единиците кои генерираат пари на кои корпоративното средство е распределено.

Загубите поради обезвреднување се признаваат во добивката или загубата. Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат прво да ја намалат сметководствената вредност на секој гудвил распределен на единицата која генерира пари (група на единици) и потоа да ги намали сметководствените вредности на останатите средства во единиците кои генерираат пари (група на единици) на пропорционална основа.

Загубата поради обезвреднување во поглед на гувилот не се анулира. Во поглед на останати средства, загубата поради обезвреднување признаена во претходни периоди се проценува на секој датум на известување за било каква индикација дека загубата се намалила или повеќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во оценките користени за утврдување на надоместливиот износ. Загубата поради обезвреднување се анулира само до износот до кој сметководствената вредност на средството не ја надминува сметководствената вредност која би била определена, нето од амортизацијата, доколку не била признаена загуба поради обезвреднување на средствата.

3.13 Резервирања

Резервирање се признава доколку, како резултат на минат настан, Друштвото има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери, и за кој веројатно е дека ќе постои одлив на ресурси кои содржат економски користи за подмирување на обврската. Резервирањата се одредени со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и оние ризици, специфични за обврската. Зголемувањето на дисконтираната вредност се признава како финансиски трошок.

Резервирање за неповолен договор се признава кога очекуваните користи кои што се очекува да се примат од страна на Друштвото од истиот договор се помали од неизбежните трошоци за исполнување на обврските утврдени со договорот. Резервирањето се мери според сегашната вредност на пониските од очекуваните трошоци за раскинување на договорот и очекуваните нето трошоци за продолжување на договорот. Пред резервирањето да биде воспоставено, Друштвото признава секаква загуба за обезвреднување на средствата кои се поврзани со договорот.

3.14 Обврски по основ на договори за осигурување

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Во рамките на обврските по основ на договорите за осигурување се вклучени следниве категории на обврски/резерви на Друштвото:

- Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети;
- Резерви за настанати, но непријавени штети;
- Резерви за повторно отворени штети;
- Резерви за трошоци за обработка на штети;
- Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети.

Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети

Признавање

Настанатите, пријавени и неисплатени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета. Признавањето на овие резерви не зависи од комплетноста на поднесената документација за пријава на штета.

Почетно мерење

Друштвото ги пресметува резервите за настанати, пријавени и неисплатени штети имајќи ги предвид сите фактори кои влијаат на очекуваните трошоци кои произлегуваат од преземените обврски. При тоа, Друштвото треба да ги земе во предвид:

- Изготвените технички извештаи кои се однесуваат на настанати материјални загуби или медицински извештаи за повреди или болести;
- Судски одлуки, било да се конечни или не;
- Штети за кои се водат судски постапки според очекуваниот исход;
- Затезна камата од судски спорови;
- Останати трошоци кои произлегуваат од обработка и исплата на штети

Последователно мерење

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

На крајот на секој период на известување Друштвото врши анализа на претпоставките кои се користени за почетно мерење на настанатите, пријавени и неисплатени штети. Доколку има промена во проценетата вредност на идните одливи кои ќе настанат како резултат на исплата на штетата, разликата се признава веднаш, и тоа низ добивката и загубата за периодот.

Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

Резерви за настанати и непријавени штети

Мерење

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин

- Резервациите за настанати, но непријавени штети за се пресметуваат со примена на Chain-Ledger методата

Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во основните за мерење.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Резерви за повторно отворени штети

Признавање

Резервите за повторно отворени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета, или на крајот на периодот на известување за сите штети кои се повторно отворени до датумот кога финансиските извештаи биле авторизирани за издавање а кои биле иницијално пријавени пред крајот на периодот на известување.

Класификација

Резервите за повторно отворени штети се прикажуваат во рамките на резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Резервите за повторно отворени се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

Резерви за трошоци за обработка на штети

Резервите за трошоци за обработка на штети се однесуваат на трошоците кои се директно поврзани со обработката на штетите но се уште не се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото.

Друштвото креира два вида на резерви за трошоци за обработка на штети и тоа:

- Директни трошоци;
- Индиректни трошоци.

Директни трошоци за обработка на штети

Директни трошоци за обработка на штети се сите трошоци за кои е познато дека ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети и претставуваат повеќе од 10% од сметководствената вредност на конкретната поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се признаваат во моментот кога се идентификувани. Заради поедноставување на процесот на финансиско известување, Друштвото на секој датум на известување, го проценува постоењето на непризнаените директни трошоци за обработка на штети. Сите идентификувани директни трошоци веднаш се признаваат во финансиските извештаи на Друштвото.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети, се мерат по недисконтираниот иден очекуван одлив на економски користи од Друштвото, намален за износите кои се веќе признаени во финансиските извештаи.

Индиректни трошоци за обработка на штети

Индиректните трошоци за обработка на штети ги претставуваат трошоците кои ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети, и кои индивидуално се пониски од 10% од сметководствената вредност на конкретната поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета, или пак кои, на крајот на периодот на известување не можат да се идентификуваат или веродостојно да се измерат.

Резервите за индиректни трошоци за обработка на штети, се пресметуваат како 0.5% од збирот на резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети, резервите за настанати и непријавени штети и резервите за директни трошоци за обработка на штети.

Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети

Признавање

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се признаваат во моментот кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Во тој момент обврските за штети се депризнаваат од резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се мерат по објективната вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент на паричните средства кои ќе бидат исплатени за измирување на обврската. Поради краткиот период од датумот на признавање до датумот на депризнавање (исплата), Друштвото не врши дисконтирање на овие обврски.

3.15 Резерви за преносна премија

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор.

3.16 Тест на адекватност на обврските

Друштвото на крајот на секој период на известување оценува дали вкупните признаени обврски по осигурување се соодветни, користејќи тековни проценки за идните парични текови кои произлегуваат од договорите за осигурување. Доколку оценката прикаже дека сметководствената вредност на обврските за осигурување се неадекватни во однос на проценетите идни парични текови, вкупниот недостаток се евидентира во добивката или загубата за периодот.

3.17 Акционерски капитал

Обични акции

Обичните акции се класификуваат како капитал. Дополнителните трошоци кои се директно поврзани со емисијата на обични акции, се признаваат како одбиток од капиталот, нетно од даночните ефекти.

Премија од акции

Премија од акции е разликата помеѓу номиналната вредност и продажната цена на акцијата.

Откуп на сопствени акции (трезорски акции)

При откуп на сопствени акции евидентирани како акционерски капитал, платениот износ вклучувајќи ги и трансакционите трошоци, нето од даночните ефекти, се евидентираат како намалување во капиталот. Откупените сопствени акции се класифицираат како трезорски акции и се презентирани во резервата за сопствени акции. Кога трезорските акции се продаваат или повторно издаваат, добиениот надоместок се признава како зголемување на капиталот, а вишокот или дефицитот кој произлегува од трансакцијата се евидентира како премија на акции.

Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

Законска и статутарна резерва

Овие резерви се создаваат во согласност со законските и статутарните барања.

Останати резерви

Останатите резерви се сите други износи распределени од нето-добивката (или од задржаната добивка) во согласност со одлуката на Надзорниот одбор или на Собранието на акционери на Друштвото.

Ова ги вклучува и износите што се издвоени за општи осигурителни ризици, вклучувајќи ги и идните загуби и другите непредвидени ризици или преземени обврски. Таквиот износ треба да биде посебно обелоденет како распределба од задржаната добивка.

4. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И РАСУДУВАЊА

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

4.1 Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

▪ **Општи договори за осигурување- Технички резерви од договори за неживотно осигурување**

На датумот на извештајот за финансиската состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети („IBNR“) генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. IBNR штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по пооделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

Може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така што не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Вредноста на резервите за пријавени и непријавени штети се проценуваат со примена на статистички методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучниот статистички метод кој се применува е методот на верижно скалило - (Chain Ledder) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

a) Резерва за настанати и пријавени, но сèуште не решени штети ('RBNS'- Reported but not settled)

Износот на резервацијата за настанати и пријавени, но сèуште нерешени штети се утврдува според висината на очекуваната исплата, за секоја штета посебно на денот на исплатата, а врз основа на прибраната документација во штетата.

Резервата на штети, се врши перманентно со попис за сите штети кои по било кој основ на осигурување се остварени од дејностите на Друштвото.

При утврдувањето на износите за резервациите на штетите, се користат следниве пресметки за висина на штети од:

- проценителите на штети по видови на осигурување; и
- кога се работи за нематеријална штета, ликвидаторот на штета ја утврдува резервацијата на штетата врз основа на расположливата медицинска документација, а доколку истата не е доволна се бара мислење од лекар или друго стручно лице чии овластувања произлегуваат од природата на работата, а се во корелација со осигурителната и судската пракса.

При утврдување на износите за резервации на останатите материјални штети кои произлегуваат од нематеријални штети (ренти, изгубена заработувачка, надоместоци за социјално осигурување и слично), се користат мислењата на лекари, правници, актуари и други лица кои се стручни во доменот кој е потребен да се утврди висината на резервираната штета.

Износот на пријавените настанати, но сèуште нерешени штети кои ќе се исплатуваат во облик на рента, се резервираат и капитализираат во следните износи: сегашна вредност; и процена на исплатата за идните ренти.

За пресметување на износите на резервациите на штети за рента, задолжително се користат таблиците за утврдување на обврските за резервирање на ренти, а можат да се користат за пресметување на резервација на рентите.

Пресметувањето на резервираниот износ за секоја рента се врши на тој начин што се утврдува годишниот износ на рента кој се множи со соодветниот фактор од Таблицата со фактори за утврдување на резервацијата и обврската за соодветниот пол и припадна старост за време додека важат условите за исплата на рента.

Штетите кои биле пријавени и резервирани на крајот на тековната година, а во наредната година не се ликвидирани или потполно ликвидирани, остануваат во резервација за неисплатениот дел на начин утврден во претходниот став.

Начинот на утврдување на износот на резервациите за штети се врши по следните основи:

1. утврдување на износот на резервации за штети на крајот на деловната година; 2. утврдување на износот на резервации за штети на крајот на пресметковниот период пократок од една година.

(б) Резервација за настанати, но непријавени штети ('IBNR'- Incurred but not reported)

Резервација за настанати, но непријавени штети се пресметува врз основа на статистички податоци за број и износ на настанати и пријавени односно ликвидирани штети, технологијата на обработка и исплата на штети, како и на останатите расположливи податоци. Во зависност од карактеристиките на класата на осигурување и осигурителното портфолио, резервите за настанати, но непријавени штети ќе се пресметуваат со користење на еден или комбинација на следните актуарските методи:

- Триангулација на штети (Основен Chain Ladder),
- Bornhuetter - Ferguson-ова метода,
- Cape Cod метода, и други актуарски методи.

Друштвото при пресметката на резервите за настанати но непријавени штети ги применува трите наведени методи освен во случаи кога нема доволно потребни историски податоци. Под потребни историски податоци се сметаат податоци за број и износ на настанати и пријавени односно исплатени штети на годишна основа, најмалку за претходните пет години. Резултатите добиени со трите методи се споредуваат и се избира оној кој е најсоодветен во однос на спецификите на портфелот.

По исклучок, за ризици што не се со долга опашка под потребни историски податоци се сметаат податоци за број и износ на настанати и пријавени односно исплатени штети на годишна основа, најмалку за претходните три години.

(в) Резервација за трошоци за обработка на штети

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Резервацијата за трошоци за обработка на штети опфаќа резервација за директни и индиректни трошоци за обработка на штети.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети не се интегрален дел од резервите за настанати и пријавени штети, односно за настанати, но непријавени штети и се проценуваат посебно како однос од исплатените директни трошоци за обработка на штетите и исплатените штети (без директните трошоци) применет на збирот од половината од резервата за настанати и пријавени штети - RBNS и резервата за настанати но непријавени штети – IBNR.

Резервите за индиректни трошоци за обработка на штети се формираат заради покритие на трошоци за обработка на штети во случај на престанок на работењето на друштвото. Коефициент за нејзино пресметување е 2.3% од збирот на резервите за настанати и пријавени штети, резервите за настанати, но не пријавени штети и резервите за директни трошоци.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на долги рокови, најчесто за период од десет години, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

Претпоставки

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Во текот на 2011 година немаше промена во претпоставките при утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле материјални за финансиските извештаи.

(г) Разграничени трошоци за стекнување на полиси за осигурување

4.1 Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото

Одредени клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

Класификација на финансиските средства и обврски

Сметководствените политики на Друштвото овозможуваат финансиските средства и обврски да бидат класификувани во одредни категории, во зависност од условите:

- При класификацијата на одредено средство како чувано-до-достасаност, Друштвото има позитивна намера и способност за задржување на истото до рокот на достасаност.

4.2 Промена во сметководствени проценки

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

а) Промена во проценка за видови на трошоци кои се квалификуваат за стекнување

Согласно инструкциите на групацијата, Друштвото изврши промена во опфатот на трошоците кои се квалификуваат за стекнување на полиси. Најзначајната промена во проценката за кои трошоци за стекнување треба да се разграничуваат, меѓу останатите трошоци, е во вклучувањето на варијабилниот дел од плата на агенти. Ефектот на билнсот на состојба, позиција Одложени трошоци за стекнување, од промената во опфатот на трошоците кои се квалификуваат за стекнување на полиси изнесува 16.584 илјади денари за годината која завршува на 31 декември 2014. Односно Одложените трошоци за стекнување пред да без да се примени промена во проценката изнесуваат МКД 54.524 илјади (Белешка 3.11).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

	2014	Година што завршува на 31 Декември 2013
Бруто полисирани премии	629.069.947	638.138.176
Промена во преносната премија	6.805.140	(24.235.796)
Бруто приходи од премии	635.875.087	613.902.380
Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	(65.464.110)	(77.951.238)
Промена во преносната премија за реосигурување	(3.503.911)	(3.793.654)
Трошоци за реосигурување	(68.968.021)	(81.744.892)
Нето приходи од осигурување	566.907.066	532.157.488

5. ДВИЖЕЊЕ НА НЕТО ПРИХОДИТЕ ОД ОСИГУРУВАЊЕ ПО КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

За годината што завршува на 31 декември 2014	Бруто полисирана премија	Промена во преносната премија	Преотстапен и премии за реосигурување и соосигурување	Промена на преносната премија за реосигурување	Нето приходи од осигурување
Автоодговорност	308.460.633	8.446.387	(8.089.544)	-	308.817.476
Каско	36.222.661	2.395.134	-	-	38.617.795
Осигурување на имот	121.860.857	(65.776)	(49.109.188)	(2.737.643)	69.948.250
Осигурување на патници	1.476.151	(138.678)	-	-	1.337.473
Лични незгоди	34.800.274	(1.809.527)	-	-	32.990.747
Зелен картон	84.519.826	(928.642)	-	-	83.591.184
Гранични полиси	3.098.288	164.270	-	-	3.262.558
Патничко осигурување	15.435.985	(288.068)	-	-	15.147.917
Одговорност	15.635.813	877.048	(7.505.893)	(805.774)	8.201.194
Транспорт	5.860.619	(266.002)	(759.485)	39.506	4.874.638
Здравствено осигурување	296.818	(1.795.643)	-	-	(1.498.825)
ЦМР-превоз на стока	1.402.022	214.637	-	-	1.616.659
Вкупно	629.069.947	6.805.140	(65.464.110)	(3.503.911)	566.907.066

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. ДВИЖЕЊЕ НА НЕТО ПРИХОДИТЕ ОД ОСИГУРУВАЊЕ ПО КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (продолжение)

За годината што завршува на 31 декември 2013	Бруто полисирана премија	Промена во преносната премија	Преотстапен и премии за реосигурува ње и соосигурува ње	Промена на преносната премија за реосигурува ње	Нето приходи од осигурување
Автоодговорност	315.105.783	(18.922.069)	(7.319.281)	-	288.864.433
Каско	40.983.791	(60.490)	-	-	40.923.301
Осигурување на имот	124.106.798	6.945.514	(64.310.420)	(8.523.061)	58.218.831
Осигурување на патници	1.203.620	7.341	-	-	1.210.961
Лични незгоди	33.431.330	(2.845.681)	-	-	30.585.649
Зелен картон	81.794.246	(6.201.260)	(4.944.330)	(4.928.405)	65.720.251
Гранични полиси	4.665.378	(182.940)	-	-	4.482.438
Патничко здравствено осигурување	14.038.597	(747.309)	-	-	13.291.288
Одговорност	16.365.932	(2.304.869)	(1.014.242)	9.913.528	22.960.349
Транспорт	4.326.843	222.410	(362.965)	(255.716)	3.930.572
ЦМР-превоз на стока	2.115.858	(146.443)	-	-	1.969.415
Вкупно	638.138.176	(24.235.796)	(77.951.238)	(3.793.654)	532.157.488

6. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ

	2014	Година што завршува на 31 Декември 2013
Настанати, пријавени и исплатени штети	247.876.130	185.983.013
Настанати, пријавени и неисплатени штети	18.456.024	6.709.147
Настанати непријавени штети	47.364.891	1.797.357
Резерви за обработка за штети	(1.280.599)	6.237.409
Бруто резерви за штети дел за реосигурување	(2.889.051)	2.175.000
Бруто реализирани регресни побарувања	(4.699.056)	(4.558.358)
Бруто исплатени штети дел за соосигурување	(5.567.357)	-
Бруто исплатени штети дел за реосигурување	(10.585.574)	-
	288.675.408	198.343.568

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. ДВИЖЕЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ШТЕТИ ПО КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

За годината што завршува на 31 декември 2014	Настанати, пријавени и исплатени штети	Настанати, пријавени и неисплатени штети	Настанати непријавени штети	Резерви за обработка на штети	Бруто резерви за штети дел за реосигурува ње	Бруто реализирани регресни побарувања	Бруто исплатени штети дел за соосигурува ње	Бруто исплатени штети дел за реосигурува ње	Вкупно
Автоодговорност	135.541.340	6.042.305	29.268.963	(534.533)	-	(4.699.056)	-	-	165.619.019
Каско	16.948.097	(1.861.548)	(183.828)	(232.812)	-	-	-	-	14.669.909
Имот	39.932.656	4.088.884	2.252.670	(147.609)	(2.889.051)	-	(5.567.357)	(10.585.574)	27.084.619
Одговорност	107.936	-	1.341.591	(75.631)	-	-	-	-	1.373.896
Незгода	26.739.691	1.062.148	7.491.622	(69.967)	-	-	-	-	35.223.494
Зелена карта	23.958.540	10.233.982	6.519.813	(155.394)	-	-	-	-	40.556.941
Гранично осигурување	356.515	(385.800)	-	(9.720)	-	-	-	-	(39.005)
Патничко осигурување	4.127.526	(1.374.169)	673.637	(60.583)	-	-	-	-	3.366.411
Осигурување на патници	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стока во транспорт	163.829	650.222	422	5.650	-	-	-	-	820.123
	<u>247.876.130</u>	<u>18.456.024</u>	<u>47.364.891</u>	<u>(1.280.599)</u>	<u>(2.889.051)</u>	<u>(4.699.056)</u>	<u>(5.567.357)</u>	<u>(10.585.574)</u>	<u>288.675.408</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. ДВИЖЕЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ШТЕТИ ПО КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (продолжение)

За годината што завршува на 31 декември 2013	Настанати, пријавени и исплатени штети	Настанати, пријавени и неисплатени штети	Настанати непријавени штети	Резерви за обработка на штети	Бруто резерви за штети дел за реосигурува ње	Бруто реализирани регресни побарувања	Вкупно	Вкупно	Вкупно
Автоодговорност	121.278.732	8.737.105	(6.524.440)	4.963.629	-	(4.558.358)	-	-	123.896.668
Каско	20.860.914	(3.351.234)	581.158	316.120	-	-	-	-	18.406.958
Имот	6.298.185	(4.704.221)	1.611.326	211.231	2.175.000	-	-	-	5.591.521
Одговорност	296.032	2.823.300	(63.139)	78.211	-	-	-	-	3.134.404
Незгода	12.039.269	3.941.740	1.208.794	118.562	-	-	-	-	17.308.365
Зелена карта	23.381.765	(3.084.429)	5.133.914	438.692	-	-	-	-	25.869.942
Гранично осигурување	-	-	96.289	10.344	-	-	-	-	106.633
Патничко осигурување	1.789.894	2.481.336	(343.708)	96.780	-	-	-	-	4.024.302
Осигурување на патници	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стока во транспорт	38.222	(134.450)	97.163	3.840	-	-	-	-	4.775
	<u>185.983.013</u>	<u>6.709.147</u>	<u>1.797.357</u>	<u>6.237.409</u>	<u>2.175.000</u>	<u>(4.558.358)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>198.343.568</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

7. ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ И ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	2014	Година што завршува на 31 Декември 2013
Приходи од застапување и посредување во осигурување	12.900.794	10.584.978
Приходи од соосигурување	2.437.051	2.437.051
Приходи од наплатени штети од реосигурување	-	1.507.027
Приходи од НБО (НН и НО) возила	418.200	279.825
Наплатени казни и пенали	26.913	-
Приходи од орпишани обврски	2.736.406	-
Приходи од минати години	8.708.737	571.357
Останати приходи	2.591.896	208.080
	29.819.997	15.588.318

8. ТРОШОЦИ ЗА АГЕНТИ

	2014	Година што завршува на 31 декември 2013
Бруто провизии за друштва за застапување во осигурување	26.835.246	20.763.000
Бруто провизии за застапници во осигурување	26.446.236	10.427.243
Бруто провизии за осигурително брокерски друштва	39.529.826	38.089.677
	92.811.308	69.279.920

9. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

	2014	Година што завршува на 31 декември 2013
Трошоци за маркетинг и пропаганда	8.353.085	6.478.187
Трошоци за репрезентација	2.438.524	2.200.591
	10.791.609	8.678.778

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	2014	Година што завршува на 31 декември 2013
Нето плати за постојано вработени	57.329.948	48.459.747
Даноци и придонеси од плати	25.684.794	21.282.736
Останати придонеси за вработени согласно закон	1.422.228	19.309
Трошоци за договор за дело	3.146.761	5.183.966
	87.583.731	74.945.758

11. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

	2014	2013
Трошоци по основ на противпожарен придонес	2.859.863	3.056.661
Трошоци по основ на придонес за безбедност	6.766.511	6.780.184
Трошоци по основ на останати придонеси ФЗО	2.911.526	4.072.714
Трошоци по основ на финансирање на супервизорскиот орган - АСО	3.892.304	3.667.548
Трошоци по основ на финансирање на Националното Биро за Осигурување	4.375.164	4.958.773
Трошоци по основ на финансирање на Гарантен Фонд	419.361	5.459.989
Трошоци по основ на штети за посредување	22.893.196	21.925.448
Сторно-повраток на премија	-	573.105
	44.117.925	50.494.422

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

12. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември 2013	2014
Канцелариски материјали	4.672.624	4.811.798
Трошоци за комунални услуги	2.853.014	3.059.734
Трошоци за резерви делови	601.020	387.972
Банкарски услуги	1.134.919	1.164.999
Отпис на ситен инвентар	3.067.656	2.013.887
Потрошено гориво	1.724.357	1.471.384
Трошоци за весници и списанија	296.016	505.219
Трошоци за телекомуникациски и транспортни услуги	3.860.321	3.880.591
Трошоци за услуги за одржување	1.918.698	6.832.337
Трошоци за наемнини	7.682.883	9.812.975
Трошоци о основ на надоместоци за службени патувања	1.216.768	1.440.908
Трошоци по основ на штети за посредување	14.740	18.100
Трошоци од резервирања	3.037.503	4.295.868
Трошоци за стручно усовршување	80.067	803.620
Трошоци за даноци и такси	124.078	96.877
Трошоци за сметководствени услуги и ревизија	1.315.760	1.235.588
Трошоци за правни услуги	3.991.802	2.996.829
Трошоци за останати услуги - преводи	742.273	1.047.773
Останати трошоци	2.316.632	3.018.780
	40.651.131	48.895.239

13. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ, НЕТО

	Година што завршува на 31 декември 2013	2014
Приходи од камати	15.441.498	16.004.090
Останати приходи од вложувања	1.008.030	3.641.979
Расходи за камати	(3.493.138)	(3.608.545)
	12.956.390	16.037.524

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

14. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	2014	Година што завршува на 31 декември 2013
Позитивни курсни разлики	1.259.981	1.176.767
Негативни курсни разлики	(1.612.815)	(799.733)
	<u>(352.834)</u>	<u>377.034</u>

15. ДАНОК НА ДОБИВКА

	2014	Година што завршува на 31 декември 2013
Добивка пред оданочување	29.271.117	-
Непризнаени расходи за даночни цели	16.412.863	58.419.480
Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи	45.683.980	58.419.480
Данок на добивка и даночно непризнаени расходи	<u>4.568.398</u>	<u>5.841.948</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

16. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА

	Градежни објекти	Мебел	Моторни возила	Компјутерска опрема	Вложување во туѓи објекти	Вкупно
Набавна вредност						
Состојба на 1 јануари, 2014	89.673.435	7.373.887	3.635.081	9.054.898	-	109.737.301
Набавки	-	1.581.959	-	4.495.556	11.673.362	17.750.877
Отпис	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември, 2014	89.673.435	8.955.846	3.635.081	13.550.454	11.673.362	127.488.178
Акумулирана амортизација						
Состојба на 1 јануари, 2014	11.075.006	4.489.556	2.697.765	7.514.098	-	25.776.425
Трошок за годината	2.241.835	704.347	654.740	2.155.478	934.705	6.691.105
Отпис	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември, 2014	13.316.841	5.193.903	3.352.505	9.669.576	934.705	32.467.530
Нето сметководствена вредност на						
- 31 декември, 2014	76.356.594	3.761.943	282.576	3.880.878	10.738.657	95.020.648
- 31 декември, 2013	78.598.429	2.884.331	937.316	1.540.800	-	83.960.876

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

16. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА (продолжение)

	Градежни објекти	Мебел	Моторни возила	Компјутерска опрема	Вложување во туѓи објекти	Вкупно
Набавна вредност						
Состојба на 1 јануари, 2013	89.673.435	8.098.624	3.635.081	7.762.292	-	109.169.432
Набавки	-	971.974	-	2.765.800	-	3.737.774
Отпис	-	(1.696.711)	-	(1.473.194)	-	(3.169.905)
Состојба на 31 декември, 2013	89.673.435	7.373.887	3.635.081	9.054.898	-	109.737.301
Акумулирана амортизација						
Состојба на 1 јануари, 2013	8.833.170	5.545.224	1.830.111	7.511.494	-	23.719.999
Трошок за годината	2.241.836	636.821	867.654	1.475.798	-	5.222.109
Отпис	-	(1.692.489)	-	(1.473.194)	-	(3.165.683)
Состојба на 31 декември, 2013	11.075.006	4.489.556	2.697.765	7.514.098	-	25.776.425
Нето сметководствена вредност на - 31 декември, 2013	78.598.429	2.884.331	937.316	1.540.800	-	83.960.876

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Софтвер	Вложувања во изнајмени објекти	Вкупно
Набавна вредност			
Состојба на 1 јануари, 2014	2.346.594	3.261.701	5.608.295
Набавки	601.959	-	601.959
Состојба на 31 декември, 2014	2.948.553	3.261.701	6.210.254
Акумулирана амортизација			
Состојба на 1 јануари, 2014	-	2.283.190	2.283.190
Трошок за годината	-	427.387	427.387
Состојба на 31 декември, 2014	-	2.710.577	2.710.577
Нето сметководствена вредност на:			
- 31 декември, 2014	2.948.553	551.124	3.499.677
- 31 декември, 2013	2.346.594	978.511	3.325.105

	Софтвер	Вложувања во изнајмени објекти	Вкупно
Набавна вредност			
Состојба на 1 јануари, 2013	2.201.140	3.261.701	5.462.841
Набавки	145.454	-	145.454
Состојба на 31 декември, 2013	2.346.594	3.261.701	5.608.295
Акумулирана амортизација			
Состојба на 1 јануари, 2013	-	2.283.190	2.283.190
Трошок за годината	-	-	-
Состојба на 31 декември, 2013	-	2.283.190	2.283.190
Нето сметководствена вредност на:			
- 31 декември, 2013	2.346.594	978.511	3.325.105

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

18. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСТАСУВАЊЕ

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<i>Државни обврзници</i>		
Номинална вредност	207.066.269	203.163.212
Дисконт	(12.161.118)	(12.604.037)
	<u>194.905.151</u>	<u>190.559.175</u>
<i>Државни записи</i>		
Номинална вредност	12.930.856	10.600.000
Дисконт	(376.265)	(509.279)
	<u>12.554.591</u>	<u>10.090.721</u>
Нето вредност	<u><u>207.459.742</u></u>	<u><u>200.649.896</u></u>

19. ДАДЕНИ ДЕПОЗИТИ И ВЛОЖУВАЊА ВО ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ

	<u>2014</u>	<u>31 декември 2013</u>
Депозит за учество во гарантниот фонд на Националното Биро за Осигурување на Република Македонија	20.774.268	22.164.949
Депозити во домашни банки	<u>337.469.839</u>	<u>288.096.193</u>
	<u><u>358.244.107</u></u>	<u><u>310.261.142</u></u>

Од вкупните депозити во домашни банки на 31 Декември 2014 година 569,884 денари (2013: 1,392,114 денари) се однеуваат на депозити по основ на издадени гаранции од домашни банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

20. ПОБАРУВАЊА ОД ОСИГУРЕНИЦИ

	2014	31 декември 2013
Побарувања за премии за осигурување	368.678.227	372.977.528
Исправка на вредноста	(237.457.684)	(216.049.055)
	<u>131.220.543</u>	<u>156.928.473</u>

Движење на исправката на вредност

	2014	31 декември 2013
На 1 јануари	216.049.055	192.299.484
Трошок за годината	28.871.072	96.784.157
Отпис на побарувања	7.462.443	73.034.586
на 31 декември	<u>237.457.684</u>	<u>216.049.055</u>

21. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	2014	31 декември 2013
Побарувања по основ на финансиски вложувања	7.769.554	5.617.128
Побарувања од друштва за осигурување по основ на надомест на штета	5.088.558	19.838.105
Побарувања од друштва за осигурување по основ на исплатени штети	3.231.543	-
Останати побарувања од работи на осигурување и реосигурување	605.820	410.873
Побарувања по основ на регрес и гарантен фонд	4.760.394	3.161.630
Побарувања од вработени	610.415	500.808
Побарувања по основ на дадени аванси	886.114	900.707
Останати побарувања	337.984	267.637
	<u>23.290.382</u>	<u>30.696.888</u>

22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2014	31 декември 2013
Сметки во банки:		
- во денари	29.108.949	32.402.937
- во странска валута	469.229	1.239.901
Пари во благајна:		
- во денари	55	14.345
- во странска валута	-	-
	<u>29.578.233</u>	<u>33.657.183</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

23. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА

	2014	31 Декември 2013
Преносна премија	259.791.956	266.597.096
Преносна премија за реосигурување	(4.055.781)	(7.559.692)
	<u>255.736.175</u>	<u>259.037.404</u>

Движење на резервирањата за преносната премија

	2014	31 Декември 2013
На 1 јануари	259.037.404	231.007.954
Пренесена премија	(6.805.140)	24.235.796
Пренесена премија за реосигурување	3.503.911	3.793.654
На 31 декември	<u>255.736.175</u>	<u>259.037.404</u>

Пренесена премија по класи на осигурување

	2014	31 Декември 2013
Автоодговорност	157.408.009	165.854.396
Каско	18.256.781	20.651.915
Осигурување на имот	18.188.449	18.122.673
Осигурување на патници	774.307	635.629
Лични незгоди	14.837.618	13.028.091
Зелен картон	37.598.532	36.669.890
Гранични полиси	251.616	415.886
Патничко осигурување	3.872.024	3.583.956
Одговорност	5.198.456	6.075.504
Здравствено осигурување	266.002	-
Транспорт	2.421.253	625.610
ЦМР-превоз на стока	718.909	933.546
	<u>259.791.956</u>	<u>266.597.096</u>

Пренесена премија за реосигурување по класи на осигурување

	2014	31 Декември 2013
Зелена карта	-	-
Транспорт	378.903	339.397
Имот	1.013.115	3.750.758
Одговорност	2.663.763	3.469.537
Патничко здравствено осигурување		
Вкупно	<u>4.055.781</u>	<u>7.559.692</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

24. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ

	2014	31 Декември 2013
Настанати, пријавени и неисплатени штети	172.204.170	153.748.146
Настанати непријавени штети	123.359.858	75.994.967
Резерви за обработка на штети	12.334.685	13.615.284
	<u>307.898.713</u>	<u>243.358.397</u>

Движење на резервирањата на штети

	2014	2013
На 1 јануари	243.358.397	228.614.484
Настанати, пријавени и неисплатени штети	18.456.024	6.709.147
Настанати непријавени штети	47.364.891	1.797.357
Резерви за обработка на штети	(1.280.599)	6.237.409
На 31 декември	<u>307.898.713</u>	<u>243.358.397</u>

Настанати, пријавени и неисплатени штети по класи на осигурување

	2014	2013
Автоодговорност	104.968.463	98.926.158
Каско	13.970.645	15.832.193
Имот	13.846.657	9.757.773
ЦМР-стока во транспорт	685.222	35.000
Незгода	9.127.241	8.065.093
Зелена карта	23.524.297	13.290.315
Одговорност	2.786.000	3.171.800
Патничко осигурување	3.295.645	4.669.814
	<u>172.204.170</u>	<u>153.748.146</u>

Настанати непријавени штети по класи на осигурување

	2014	2013
Автоодговорност	83.388.039	54.119.076
Каско	2.315.673	2.499.501
Имот	5.185.888	2.933.218
Одговорност	1.651.286	309.695
Незгода	12.646.602	5.154.980
Зелена карта	17.031.978	10.512.165
Гранично осигурување	164.610	164.610
ЦМР-стока во транспорт	189.083	188.661
Патничко осигурување	786.698	113.061
	<u>123.359.858</u>	<u>75.994.967</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

24. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ (продолжение)**Резерви за обработка на штети**

	2014	2013
Автоодговорност	10.776.885	11.311.418
Каско	188.817	421.629
Имот	144.284	291.893
Одговорност	4.444	80.075
Незгода	767.009	836.976
Зелена карта	392.063	547.457
Гранично осигурување	966	10.686
ЦМР-стока во транспорт	10.794	5.144
Патничко осигурување	49.423	110.006
	12.334.685	13.615.284

25. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	2014	31 декември 2013
Обврски спрема гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати возила	864.263	4.924.851
Обврски по основ на провизија	3.708.451	4.312.578
Обврски по основ на членарини, надоместоци и придонеси	1.887.647	3.842.867
Обврски спрема добавувачи во земјата	7.958.470	7.389.576
Разни краткорочни обврски	425.275	516.845
Обврски по основ на нето плати	3.896.202	(218.573)
Обврски по основ на придонеси од плати	2.089.215	(10)
Обврски за даноци од плати	598.015	(7.990)
Останати обврски	5.615	43.522
	21.433.153	20.803.666

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Акционерски капитал

На 31 декември 2013 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 1,881 обични акции (2013: 1,881) со номинална вредност од 1.595 ЕУР (2013: 1.595 ЕУР) по акција. Секоја акција има право на еден глас, на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата од ликвидационата, односно стечајната маса. Авторизираниот, издадениот и целосно платениот акционерски капитал на 31 декември 2014 и 2013 година е како што следи:

Број на акции	Број на акции		Износ	
	2014	2013	2014	2013
Сигал УНИКА Груп Австрија Ш.а., Албанија	1.880	1.880	183.904.881	183.904.881
UNIQA Internacional Beteiligungs Verwaltungs GmbH, Австрија	1	1	98.100	98.100
	<u>1.881</u>	<u>1.881</u>	<u>184.002.981</u>	<u>184.002.981</u>

Статутарни резерви

Во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето, Друштвото е должно да издвојува во резервите за сигурност најмалку една третина од остварената добивка во годината. Кога овие резерви ќе надминат 50% од остварената просечна премија во последните две години, не е должно да издвојува од добивката за резервите за сигурност.

Законски резерви

Во согласност со локалната законска регулатива, Друштвото е обврзано секоја година да издвојува задолжителна резерва која се формира по пат на зафаќање на 15% од нето добивката. Издвојувањето се врши се до моментот додека резервата не достигне износ кој е еднаков на една петтина од основната гласовина. До постигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загуба, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот може да се користи за исплата на дивиденди.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

27. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористувањето на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоење на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасна делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците, а во делот на реосигурувањето, ризикот од реосигурување се пренесува од Друштвото преку неговото матично друштво до реосигурувачите.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурувањето да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капиталната основа, односно дека нивото на техничките резерви ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на статистички упресочената вредност.

Стратегијата на Друштвото при склучување на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување. Договорите за осигурување се годишни, а при обновувањето на истите Друштвото може повторно да го процени ризикот преку преоценување на премијата за осигурување, да даде попусти или да одбие да ги обнови во зависност од промената на условите.

Друштвото реосигурува дел од ризиците поврзани со договорите за осигурување со цел да обезбеди контрола на својата изложеност на загуби и заштита на капиталот. Друштвото има склучено договори за реосигурување по принципот на вишок над покриеност на загуба преку своето матично друштво кое ги склучува договорите за реосигурување со реосигурувачот во име и за сметка на Друштвото.

Услови на договори за осигурување кои имаат материјален ефект на износот, времето и неизвесноста на идните парични текови

Основни осигурителни производи кои се нудат на клиентите се следниве видови на неживотно осигурување: осигурување на возила, осигурување на имот, незгода, здравствено осигурување и др. Основните карактеристики на одделните видови на договори за осигурување се следниве:

Осигурување на возила

Договорите вклучуваат осигурување од автоодговорност и каско осигурување. Договорите за автоодговорност покриваат телесни повреди и штети на имот во Република Македонија како и штети настанати во странство предизвикани од осигурени возачиврз основа на системот на зелен картон.

Штетите на имот по овие договори главно се пријавуваат и решаваат во краток рок од настанување на истите. За пријавување и исплата на штета по основ на телесни повреди потребен е подолг временски период и истите се покомплексни да се проценат.

Договорите за автоодговорност се регулирани со Законот за задолжително осигурување во сообраќајот во Република Македонија. Тарифите и најниските осигурени износи се утврдени со законска регулатива.

Каско осигурување претставува стандарден договор за осигурување од штета во кој исплатите на штетите се ограничени на осигурениот износ.

Осигурување на имот

Овие договори вклучуваат осигурување на имот на ентитети и личен имот. Друштвото користи различни техники за управувањето со ризиците со цел нивно идентификување, анализа на загубите кои најчесто се употребуваат во соработка со матичното друштво.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Одговорност кон трети лица

Овие договори вклучуваат осигурување од одговорност кон трети лица, односно надоместот се исплатува за претрпени повреди на физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Времетраењето на процесот од датумот на пријавување на штетата до датумот на исплата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието, условите на полисата, надлежниот суд за решавање во случај на спор итн. Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто е до една година. Најголемиот дел од овие договори не се предмет на значајна комплексност, така да крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално, овие договори резултираат во помала неизвесност во проценките.

Реосигурувањето се користи да се намали ризикот од осигурување. Во табелата подолу се презентирани обврските по основ на реосигурување од најголемите реосигурувачи на 31 декември 2014 и 2013 година.

Табела на најзначајни реосигурувачи:

	2014	2013
СИГАЛ ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ТИРАНА	2.108.628	16.636.736
ВИЕНА ИНШУРАНС ГРУП	1.827.227	438.174
ГЕНЕРАЛИ АГ ВИЕНА	1.827.227	434.772
АХА КОРПОРАТЕ СОЛУТИОНС	644.079	526.533
ТРИГЛАВ КОМПАНИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	-	1.764.346
	6.407.161	19.800.561

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2014 година дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 560.015.596 денари.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Усогласеност на средствата и обврските**31 Декември**

	2014	2013
Средства		
Парични средства на банкарските сметки	16.655.899	15.042.938
Банкарски сметки и депозити во банки	335.899.955	286.704.079
Хартии од вредност што ги издадени од РМ или НБРМ	207.459.742	200.649.896
Др.Резерви согласно Правилник од АСО	-	-
Вкупно вложени средства од техничките резерви	560.015.596	502.396.913
Обврски (Технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	567.690.669	510.760.079
Дел за реосигурителот	(7.829.832)	(8.444.692)
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	559.860.837	502.315.387
Усогласеност на средствата и обврските	154.759	81.526

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Банкарските сметки и депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Исто така акциите издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност не смеат да надминат 30% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување, за инвестициони фондови вложувањата не смеат да надминат 20%. На 31 декември 2014 година паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки изнесуваат 2,98% (2013:2,99%), краткорочните депозити во банки изнесуваат 60% (2013: 57,1%), државните записи и државните обврзници изнесуваат 37,06% (2013: 39,9%).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурало дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да одржува стапка на адекватност на капиталот која во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложување на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

МС_1 (н.о.) Потребно ниво на маргината на солвентност за неживотно осигурување

		Неживотно осигурување освен здравствено осигурување на кое се		Здравствено осигурување на кое се поименуваат одредбите од чл. 75		Неживотно осигурување освен здравствено осигурување на кое се	
		Тековна година	Претходна година	Тековна година	Претходна година	Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	629.069.947	638.138.176				
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	110.666.520	110.720.340				
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	2.280.952	3.684.028				
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300	4			0	0		
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300	5			0	0		
Вкупен износ од Бруто полисирана премија $((6)=[2] + [3] \text{ или } [6]=[4] + [5])$	6	112.947.472	114.404.368	0	0		
Бруто исплатени штети	7	247.876.130	185.983.013				
Нето исплатени штети	8	231.723.199	185.983.013				
Коефициент $((9)=[8]/[7] \text{ или } 0.50, \text{ доколку е помал})$	9	0,93	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Маргина на солвентност - метод стапка на премија $((10)=[6]*[9])$	10	105.587.212	114.404.368	0	0		
Референтен период (во години)	11	3	3				
Бруто исплатени штети во референтниот период	12	610.913.734	498.504.725				
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период	13	307.898.713	237.886.996				
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период	14	250.170.998	217.442.000				
Бруто настанати штети $((15)=[12] + [13] - [14])/[11]$	15	222.880.483	172.983.240	0	0	0	0
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26	16	57.948.926	44.975.642			0	0
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23	17	0	0			0	0
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300	18			0	0		
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300	19			0	0		
Вкупен износ од Бруто настанати штети $((20)=[16] + [17] \text{ или } [20]=[18] + [19])$	20	57.948.926	44.975.642	0	0	0	0
Маргина на солвентност - метод стапка на штети $((21)=[20]*[9])$	21	54.172.664	44.975.642	0	0	0	0
Потребно ниво на маргина на солвентност $((22)=\max([10],[21])$	22	105.587.212	114.404.368	0	0		

МС_2 (н.о.): Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност

	Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност	1	105.587.212 114.404.368

КС: Пресметка на капиталот

	Ознака	Износ
		100
Основен капитал, чл. 69 $(I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)$	I	294.815.752
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	184.002.981
Премии од емитирани обични акции	I2	0
Законски и статутарни резерви	I3	51.344.512
Пренесена нераспределена добивка	I4	62.967.936
Нераспределена добивка од тековната година	I5	0
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	0
Долгорочни нематеријални средства	I7	3.499.677
Пренесена непокриена за губа и за губа од тековната година	I8	0
Дополнителен капитал, чл. 71 $(II1+II2+II3+II4)$, доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	0
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	0
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	0
Субординирани должнички инструменти	II3	0
Хартии од вредност со неодреден рок на доспевање	II4	0
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	294.815.752
Одбивни ставки, чл. 72 $(IV1+IV2)$	IV	0
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	0
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	0
КАПИТАЛ I + II - IV	V	294.815.752
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	105.587.212
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	
Капитал	VI3	294.815.752
Гарантен фонд*	VI4	184.444.200
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд $(VI5 = VI3 - VI4)$	VI5	110.371.552
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) $(VI6 = VI3 - VI1)$	VI6	189.228.540
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) $(VI7 = VI3 - VI2)$	VI7	

*Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември 2014 и 2013 година е 0%, односно Друштвото нема долгорочни обврски.

29. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

29.1 Категории на финансиски инструменти

КАТЕГОРИИ НА ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

	2014	31 декември 2013
Финансиски средства		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	20.774.268	22.164.949
Дадени депозити	337.469.839	288.096.193
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	207.459.742	200.649.896
Побарувања за премии	131.220.544	156.928.473
Други побарувања	23.731.587	30.791.912
Пари и парични еквиваленти	29.578.233	33.657.183
	<u>750.234.213</u>	<u>732.288.606</u>
Финансиски обврски		
Долгорочни позајмици	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	36.947.915	51.972.668
	<u>36.947.915</u>	<u>51.972.668</u>

29.2 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Македонија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29.3 Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

29.4 Управување со девизен ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик бидејќи таквите инструменти не севообичаени во употреба во Република Македонија. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2014 и 2013:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	ВКУПНО
1	2	3	4	8
I. Вкупно средства	001	616.154.454	311.502.286	927.656.740
1. Нематеријални средства	002	3.499.677	0	3.499.677
2. Вложувања	003	349.231.704	303.567.397	652.799.101
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	7.829.832	0	7.829.832
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	0	0	0
5. Одложени и тековни даночни средства	006	441.205	0	441.205
6. Поборувања	007	146.576.036	7.934.889	154.510.925
7. Останати средства	008	37.503.629	0	37.503.629
8. Активни временски разграничувања	009	71.072.371	0	71.072.371
II. Вкупно обврски	010	628.125.996	299.530.744	927.656.740
1. Капитал и резерви	011	76.047.231	246.970.917	323.018.148
2. Субординирани обврски	012	0	0	0
3. Бруто технички резерви	013	523.052.050	44.638.619	567.690.669
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	0	0
5. Останати резерви	015	1.327.064	0	1.327.064
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	60.499	0	60.499
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	0	0	0
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	27.639.152	7.921.208	35.560.360
9. Пасивни временски разграничувања	019	0	0	0
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	-11.971.542	11.971.542	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	ВКУПНО
1	2	3	4	8
I. Вкупно средства	1	536.526.525	324.521.653	861.048.178
1. Нематеријални средства	2	3.325.105	-	3.325.105
2. Вложувања	3	283.801.138	305.708.329	589.509.467
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	4	8.444.692	-	8.444.692
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	5	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	6	47.000	-	47.000
6. Побарувања	7	170.099.956	17.573.423	187.673.379
7. Останати средства	8	37.779.729	1.239.901	39.019.630
8. Активни временски разграничувања	9	33.028.905	-	33.028.905
II. Вкупно обврски	10	626.455.121	235.478.057	861.933.178
1. Капитал и резерви	11	114.312.448	184.002.981	298.315.429
2. Субординирани обврски	12	-	-	-
3. Бруто технички резерви	13	481.986.375	29.658.704	511.645.079
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	14	-	-	-
5. Останати резерви	15	-	-	-
6. Одложени и тековни даночни обврски	16	5.532.642	-	5.532.642
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај cedenti, по основ на договори за реосигурување	17	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	18	24.623.656	21.816.372	46.440.028
9. Пасивни временски разграничувања	19	-	-	-
III. Разлика - неусогласена валутна структура	20	-89.928.596	89.043.596	-885.000

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото е единствено изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 10% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото (најлошо можно сценарио). Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 10%. Негативен износ подолу означува зголемување на загубата која што се јавува во случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 10%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 10%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Зголемување од 10%		Намалување од 10%	
	31 декември, 2014	31 декември, 2013	31 декември, 2014	31 декември, 2013
ЕВРА	(1.197.154)	(8.904.359)	1.197.154	8.904.359

29.5 Управување со каматниот ризик

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

	2014	31 декември 2013
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	20.774.268	22.164.949
Побарувања за премии	131.220.544	156.928.473
Други побарувања	23.731.587	30.791.912
Пари и парични еквиваленти	55	14.345
	<u>175.726.454</u>	<u>209.899.679</u>
 <i>Со фиксна каматна стапка:</i>		
Вложувања кои се чуваат до доспевање	<u>207.459.742</u>	<u>200.649.896</u>
 <i>Со променлива каматна стапка:</i>		
Долгорочни депозити	337.469.839	288.096.193
Парични средства	29.578.178	33.642.838
	<u>367.048.017</u>	<u>321.739.031</u>
	<u>750.234.213</u>	<u>732.288.606</u>
 Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон добавувачи и други обврски	36.947.915	51.972.668
<i>Со променлива каматна стапка:</i>		
	<u>36.947.915</u>	<u>51.972.668</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 %, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 2%, а сите други варијабли непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2014 би била повисока, односно пониска, за 7.340.960 денари (2013: 6.434.781 денари).

29.6 Управување со ликвидносниот ризик

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека Друштвото ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на доволно средства за да ги подмири своите обврски. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување допеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ризикот од ликвидност преку управување со активата и пасивата на начин кој ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или вонредни услови на работење на Друштвото. Согласно Законот за супервизија на осигурувањето друштвото пресметува коефициент на ликвидност и минимална ликвидност, што претставува однос меѓу ликвидните средства и доспеаните обврски, односно обврски кои наскоро ќе доспеат.

Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е редовна контрола на ликвидноста и усвојување на мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална неликвидност.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Анализа според договорната рочност на финансиските средства и обврски

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	506.461.147	165.988.932	56.209.427	91.127.714	-	-	107.869.520	927.656.740
1. Нематеријални средства	002	-	-	-	3.499.677	-	-	-	3.499.677
2. Вложувања	003	243.028.581	165.988.932	48.284.031	87.628.037	-	-	107.869.520	652.799.101
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	7.829.832	-	-	-	-	-	-	7.829.832
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	441.205	-	-	-	-	-	-	441.205
6. Побарувања	007	154.510.925	-	-	-	-	-	-	154.510.925
7. Останати средства	008	29.578.233	-	7.925.396	-	-	-	-	37.503.629
8. Активни временски разграничувања	009	71.072.371	-	-	-	-	-	-	71.072.371
II. Вкупно обврски	010	620.293.901	123.359.858	-	-	-	-	184.002.981	927.656.740
1. Капитал и резерви	011	139.015.167	-	-	-	-	-	184.002.981	323.018.148
2. Субординирани обврски	012	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Бруто технички резерви	013	444.330.811	123.359.858	-	-	-	-	-	567.690.669
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	1.327.064	-	-	-	-	-	-	1.327.064
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	60.499	-	-	-	-	-	-	60.499
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	35.560.360	-	-	-	-	-	-	35.560.360
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-	-	-
Разлика - неусогласена рочна структура	020	(113.832.754)	42.629.074	56.209.427	91.127.714	-	-	(76.133.461)	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	420.600.759	336.358.936	40.275.515	(36.950.410)	-	-	100.763.378	861.048.178
1. Нематеријални средства	002	-	-	-	3.325.105	-	-	-	3.325.105
2. Вложувања	003	152.387.153	336.358.936	40.275.515	(40.275.515)	-	-	100.763.378	589.509.467
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	8.444.692	-	-	-	-	-	-	8.444.692
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	47.000	-	-	-	-	-	-	47.000
6. Побарувања	007	187.673.379	-	-	-	-	-	-	187.673.379
7. Останати средства	008	39.019.630	-	-	-	-	-	-	39.019.630
8. Активни временски разграничувања	009	33.028.905	-	-	-	-	-	-	33.028.905
II. Вкупно обврски	010	677.045.197	-	-	-	-	-	184.002.981	861.048.178
1. Капитал и резерви	011	114.312.448	-	-	-	-	-	184.002.981	298.315.429
2. Субординирани обврски	012	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Бруто технички резерви	013	510.760.079	-	-	-	-	-	-	510.760.079
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	5.532.642	-	-	-	-	-	-	5.532.642
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	46.440.028	-	-	-	-	-	-	46.440.028
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-	-	-
Разлика - неусогласена рочна структура	020	(256.444.438)	336.358.936	40.275.515	(36.950.410)	-	-	(83.239.603)	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29.7 Објективна вредност на финансиските инструменти

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември е како што следи:

	31 декември, 2014		31 декември, 2013	
	Сметковод. Вредност	Објективна вредност	Сметковод. Вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	20.774.268	20.774.268	22.164.949	22.164.949
Дадени депозити	337.469.839	337.469.839	288.096.193	288.096.193
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	207.459.742	207.459.742	200.649.896	200.649.896
Побарувања за премии	131.220.544	131.220.544	156.928.473	156.928.473
Други побарувања	23.731.587	23.731.587	30.791.912	30.791.912
Пари и парични еквиваленти	29.578.233	29.578.233	33.657.183	33.657.183
	<u>750.234.213</u>	<u>750.234.213</u>	<u>732.288.606</u>	<u>732.288.606</u>
Финансиски обврски				
Обврски кон добавувачи и други обврски	<u>36.947.915</u>	<u>36.947.915</u>	<u>51.972.668</u>	<u>51.972.668</u>
	<u>36.947.915</u>	<u>36.947.915</u>	<u>51.972.668</u>	<u>51.972.668</u>

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

29.8 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претатсвува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и поврат на штети. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. УНИКА АД управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви и капиталот. Уника АД со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	2014	31 декември 2013
Финансиски средства		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	20.774.268	22.164.949
Дадени депозити	337.469.839	288.096.193
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	207.459.742	200.649.896
Побарувања за премии	131.220.544	156.928.473
Други побарувања	23.731.587	30.791.912
Пари и парични еквиваленти	29.578.233	33.657.183
	750.234.213	732.288.606

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2014 и 2013 година, без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба.

Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 21,65% (2013: 25,18%) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и останати побарувања од неживотно осигурување, додека 44,98 % (2013: 38,6%) се однесуваат на орочени депозити (животно и неживотно осигурување).

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. државни записи и обврзници издадени од Република Македонија. Во 2014 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата и го потврди ББ+ кредитниот рејтинг на Република Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Управување со кредитниот ризик

Кредитниот ризик се однесува на ризикот дека договорната страна нема да ги исполни своите договорни обврски што ќе резултира со финансиски загуби за друштвото. Друштвото не е изложено на значајна концентрација на кредитен ризик. Побарувањата за премии за осигурување се состојат од голем број на комитенти. Во таа насока управувањето со кредитниот ризик вклучува разумна дисперзија и намалување на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиенти.

Структурата на побарувањата од купувачи за годината која завршува на 31 декември 2014 е како што следи:

	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	67.496.620	-	67.496.620
Доспеани и оштетени побарувања	301.181.607	(237.457.684)	63.723.923
	<u>368.678.227</u>	<u>(237.457.684)</u>	<u>131.220.543</u>

Структурата на побарувањата од купувачи за годината која завршува на 31 декември 2013 е како што следи:

	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	81.583.610	-	81.583.610
Доспеани и оштетени побарувања	291.393.918	(216.049.055)	75.344.863
	<u>372.977.528</u>	<u>(216.049.055)</u>	<u>156.928.473</u>

Старосната струка на доспеаните побарувања за годините кои завршуваат на 31 декември 2014 и 2013 година е како што следи:

	2014	31 декември 2013
До 30 дена	67.496.620	81.583.610
31-60 дена	18.876.237	32.717.979
61-120 дена	21.261.706	23.596.892
121-270 дена	17.830.180	12.943.420
271-365 дена	5.755.800	6.086.572
Над 365 дена	-	-
	<u>131.220.543</u>	<u>156.928.473</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

30. ОПЕРАТИВНИ СЕГМЕНТИ

Продукти, услуги и главни потрошувачи

Основна дејност на Друштвото е неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, осигурување на моторни возила, осигурување од пожар, туристичко осигурување, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот. Во овие области на компанијата нуди широк асортиман на производи, за покривање на зголемената побарувачка на пазарот на осигурување во Македонија.

Приходот на Друштвото е составен од приходи од премија за осигурување, приходи од инвестиции и приходи од реосигурители.

Фирмата нуди услуги за осигурување на некои од најголемите локални компании во областа на производство и дистрибуција на енергија, производство, транспорт и логистика, како и финансиски услуги.

Географски области

При презентирање на информациите врз основа на географските области, приходот се прикажува врз основа на географската локација на потрошувачите, а средствата се прикажуваат врз основа на географската локација на средствата.

Приход од сегменти

Приходот од сегменти се состои од бруто приход од премија за осигурување, приходи од провизии и надомести и финансиски приход.

	Република Македонија	Остатокот од Европа	Вкупно
2014			
Приходи од бруто премија од осигурување	629.069.947	-	629.069.947
Приходи од вложувања	17.264.071	-	17.264.071
Не-тековни средства *	98.520.325	-	98.520.325
2013			
Приходи од бруто премија од осигурување	638.138.176	-	638.138.176
Приходи од вложувања	17.626.295	-	17.626.295
Не-тековни средства *	87.285.981	-	87.285.981

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

31. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА

Пресметката на основната/разводната заработка по акција на 31 декември 2014 година е направена врз основа на нето добивката/(загубата) за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од МКД 24.702.719 (2013: МКД 12.112.748) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2014 година од 1.881 (2013: 1.881), пресметано како што следува:

Добивка расположива за имателите на обични акции

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	<u>24.702.719</u>	<u>12.112.748</u>
Пондериран просечен број на обични акции		
<i>Број на акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	<u>1.881</u>	<u>1.881</u>
Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември	<u>1.881</u>	<u>1.881</u>
Основна /разводната добивка по акција (во денари)	<u>13.133</u>	<u>6.440</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал УНИКА групацијата, како и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото.

	2014	2013
Побарувања:		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	-	17.063.817
UNIQA Austria	595.824	-
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	734.561	483.135
Обврски:		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	3.145.573	18.371.610
UNIQA Austria	33.174	516.845
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	-	-
Приходи:		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	916.941	164.292
UNIQA Austria	2.384.113	1.507.027
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	-	421.299
Трошоци:		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	13.632.184	18.153.774
UNIQA Austria	2.523.026	1.170.205
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	-	123.664
Нето побарувања/(Обврски)		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	(3.145.573)	(1.307.793)
UNIQA Austria	562.650	(516.845)
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	734.561	483.135

Вкупните приходи остварени од трансакции со сестрински компании во текот на 2014 година изнесуваат 5.881.950 денари, додека вкупните расходи од трансакции со сестрински компании изнесуваат 1.451.688 денари.

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на раководството и на членовите на Управниот Одбор се како што следува:

	2014	2013
Краткорочни користи за членовите на УО	8.217.962	6.235.854
	8.217.962	6.235.854

33. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

На 31 Декември 2014 година, Друштвото е вклучено во повеќе тековни спорови во својство на тужен и тужител. Против Друштвото се поднесени повеќе тужби за надомест на нематеријална и материјална штета во вкупен износ од 58.869.212 денари. Друштвото се јавува како тужител во судски спорови по основ на регрес на исплатена штета во износ од 66.012.604 денари и долгови по основ на полиси за осигурување во износ од 31.314.641 денари. За горенаведените износи, Друштвото има признаено резерви за штети согласно политиката за резвации за штети. Врз основа на сопствени проценки, како и интерни и екстерни консултанти, раководството на Друштвото смета дека тужбите нема дополнително да предизвикаат материјални загуби и според тоа не е направена дополнителна резервација во финансиските извештаи.

34. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2014 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување.

35. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По 31 декември 2014 година – датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од промена на финансиските извештаи.